



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 22 август 1956
Број 25 Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 40 динари.
Чековна сметка број 802-Т-698

206.

На основа чл. 25 од Уредбата за судис-
киот испит („Службен лист на ФНРЈ“ бр.
57/55) Државниот секретаријат за правосуд-
на управа го донесува следниов

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СУДИСКИОТ ИСПИТ

I. УВОДНИ ПРОПИСИ

Член 1

За пријавувањето на судиски испит, за ра-
ботата на Испитната комисија, за начинот на
полагањето и програмата на испитот важат
одредбите од Уредбата за судискиот испит и
прописите на овој Правилник.

Член 2

Судискиот испит се полага во време кое
ќе го определи претседателот на Испитната
комисија (во натамошниот текст Комисија)
сходно член 2 од Уредбата за судискиот
испит.

II. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТОТ

Член 3

Пријава за полагање на судиски испит
односно дополнителен судиски испит, по член
5 од Уредбата за судискиот испит, кандида-
тот може да поднесе најрано два месеца пред
стекнување право на полагање.

Член 4.

Пријавата од претходниот член се под-
несува до Државниот секретаријат за право-
судна управа (во натамошниот текст Секре-
таријат (преку старешината на организацио-
ната единица со која е кандидатот во служ-
бенички однос или лично, односно преку по-
штата, со препорачано писмо, ако кандидатот
не е во службенички однос.

Старешината на организационата единица
е должен примената пријава за полагање на
судискиот испит веднаш да ја достави на Се-
кретаријатот.

Во пријавата кандидатот е должен точно
да го определи времето во кое намерава ис-
питот да го полага.

Кон пријавата кандидатот приложува до-
кази предвидени во став 2 и 3 од член 6 од
Уредбата за судискиот испит. Ако овие до-
кази се наоѓаат во персоналната служба на

Секретаријатот, кандидатот не ќе ги прило-
жува туку само ќе се повика на нив.

Член 5

Ако кандидатот ги исполнува условите за
полагање на испитот во смислата на член 3
односно 5 од Уредбата за судискиот испит,
Државниот секретар ќе донесе решение со
кое се одобрува полагањето. Во случај при-
јавата да е поднесена пред здобивањето со
право на полагање на испитот, во решението
ќе се определи и ден од кога на кандидатот
му се одобрува полагањето на испитот.

Ако кандидатот не ги исполнува пропиша-
ните услови за полагање на испитот, ќе се до-
несе решение дека не му се одобрува пола-
гањето.

III. РАБОТА НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА

Член 6

Откога ќе го добие решението на Секре-
таријатот со кое на кандидатот му е одобре-
но полагање на судискиот испит, претседа-
телот на Комисијата, сходно член 2 од овој
Правилник, поблиску го определува времето
за полагање на испитот, за што, освен канди-
датот, писмено ќе ги извести и членовите на
Комисијата.

Член 7

Најмалку 8 дена пред определениот ден
за започнување на писмениот дел од испитот,
претседателот на Комисијата ќе ги свика на
седница членовите и записничарот на Коми-
сијата.

На седницата ќе се одредат задачите за
писмениот дел од испитот, времетраењето на
испитот, местото каде тој ќе се полага, редот
на кандидатите за полагање, и кој од члено-
вите на Комисијата постојано ќе присуству-
ва на испитот.

Член 8

За писмени задачи на кандидатот му се
дава да реши практичен случај од матери-
јалното и процесното кривично право, имот-
ното, стопанското или семејно право како и
од граѓанската постапка, а врз основа на суд-
ски акти или писмен состав.

Член 9

Писмениот дел од испитот се полага два
дена.

Првиот дел од испитот кандидатот изработува задача од кривичната материја а вториот ден од граѓанската — имотно правната материја.

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ

а) Писмен испит

Член 10

Писмениот дел на испитот започнува по правило во присуство на сите членови на Комисијата, а најмалку во присуство на претседателот, еден член и записничарот на Комисијата.

Член 11

Писмениот дел од испитот се полага под непрекинат надзор на еден член и записничарот на Комисијата.

Сите кандидати испитот го полагаат заедно во поголеми или во помали групи, спрема тоа како ќе определи Комисијата.

Член 12

На денот определен за полагање на писмениот дел од испитот, кандидатот е должен да му се пријави на претседателот или одредениот член на Комисијата во точно определеното време и место.

Во случај на непристапување кон полагање на испитот или ненавремено доаѓање, се смета дека кандидатот не го полагал испитот.

Член 13

Откако записнички ќе се констатира кои од пријавените кандидати дошле, а кои не, претседателот на Комисијата ќе ги запознае кандидатите со одредбите од член 17 од овој Правилник и ќе ги даде определените задачи на кандидатите за извлекување.

Резултатот од извлекувањето ќе се внесе во записникот што го заверуваат претседателот или одредениот член и записничарот на Комисијата.

Член 14

Без одобрение на одредениот член на Комисијата, кандидатите не можат да ги напуштаат просториите во кои се одржува писмениот дел од испитот.

Ако се одобри напуштањето на просториите, ќе се означи во записникот времето на напуштањето и враќањето во просториите.

Член 15

Одредениот член на Комисијата и записничарот без замена не можат да ги напуштаат просториите во кои се одржува писмениот дел од испитот.

Член 16

Членот и записничарот на Комисијата должни се да останат во просториите во кои се одржува испитот се додека и последниот кандидат не ја предаде писмената задача.

Член 17

При изработката на писмената задача кандидатот може да користи само законски текстови без коментари.

Ако во текот на испитот се утврди дека некој од кандидатите се служи со разни помошни материјали или препишува, веднаш тоа ќе се констатира во записникот и материјалите ќе се одземаат и ќе се приклучат кон записникот.

Член 18

Кога кандидатот ја изработи писмената задача ќе ја предаде на одредениот член на Комисијата кој веднаш, под потписот на кандидатот на задачата, ќе стави потврда за времето на приемот на истата.

Член 19

Ако кандидатот не биде готов со изработувањето на задачата до определеното време или не сака да ја предаде задачата, тоа ќе се констатира во записникот.

Член 20

Во записникот за полагање на писмениот дел од испитот одредениот член на Комисијата должен е да ги внесе сите запазени неправилности.

Забелешките бездруго ќе се имаат во предвид при одлучувањето за писмената задача на кандидатот за кого се однесуваат.

Член 21

Примените задачи заедно со записникот од писмениот дел на испитот, одредениот член на Комисијата е должен во најкучо време да ги предаде на претседателот на Комисијата.

Член 22

По приемот на задачите, претседателот на Комисијата веднаш одредува седница за нивното оценување.

Оценката на писмените задачи се врши врз основа на претходно лично читање на истите, реферирање или читање на задачите во полн состав на Комисијата.

Член 23

По анализирањето на задачата истата се оценува со оценка „задоволува“ или „не задоволува“.

При оценувањето ќе се имаат во предвид и забелешките по однос на писмената задача внесени во записникот при изработувањето на истата.

б) Устен испит

Член 24

Усниот испит е јавен и се полага во еден ден.

Само по исклучок, а поради оправдани причини, Комисијата може да одлучи да се прекине испитот и да продолжи во друг ден.

Одлуката за овој прекин, со потребното образложение, се внесува во записникот кој се води за полагање на испитот.

Член 25

Испитувањето на кандидатите се врши поединечно врз основа извлечени писмено одредени и усно поставени прашања.

Извлеченото писмено прашање кандидатот не може да го заменува.

Член 26

При испитувањето на кандидатите секој член од Комисијата е овластен да поставува прашања. Овие прашања можат да бидат и во врска со писмената задача.

Член 27

По извршеното испитување се пристапува кон оценување на резултатот што го покажал кандидатот на писмениот и усниот испит сходно чл. 16 од Уредбата за судискиот испит.

Резултатот од испитот се внесува во записникот на Комисијата.

Член 28

Откако ќе се потпише записникот, во присуство на сите членови, претседателот на Комисијата ќе го соопшти резултатот од испитот, а по потреба, ќе укаже на поука од член 17 од Уредбата за судискиот испит.

Член 29

За положениот испит Комисијата, сходно член 16 од Уредбата за судискиот испит, на кандидатот му издава уверение.

Откако на кандидатите ќе им се издадат уверенијата за положениот испит, Комисијата е должна да го известат Секретаријатот за резултатот на испитот.

Член 30

Освен записникот кој се води за текот на испитот во смисла на член 12 од Уредбата за судискиот испит, Комисијата ќе води и „Книга за положен судиски испит“. За полесното пронајдување на податоците во оваа книга Комисијата ќе води и „Именик“.

Книгата за положен судиски испит ги содржи следниве рубрики: презиме и име на кандидатот, место на раѓањето и живеењето, кој пат полага испит, оценка за испитот, дали му е издадено, кога и под кој број уверение за положен судиски испит, и забелешка.

Именикот ги содржи следниве рубрики: презиме и име на кандидатот, место на живеењето, број на пријавата за полагање на испитот и реден број од Книгата за положен судиски испит.

Член 31

По приемот на извештајот од Комисијата за резултатот од испитот Секретаријатот ќе образува досие за секој кандидат во кое се воведуваат: пријавата на кандидатот, решението на Секретаријатот за полагање на испитот, записник за испитување на кандидатот, писмената задача и друго.

Член 32

Списите и останатите материјали на Комисијата се чуваат во Секретаријатот одвоено од останатата архива.

V. ПРОГРАМА НА ИСПИТОТ**Член 33**

Програмата на испитот ги опфаќа предметите означени во член 2 од Уредбата за судискиот испит, а тези за истата ќе изготви Секретаријатот.

Член 34

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 3290

20 јули 1956 година

Скопје

Државен секретар
за правосудна управа
Димо Кантарџиски, с. р.

207.

На основа член 13 од Законот за даночното книговодство („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55 година), донесувам

УПАТСТВО**ЗА РАКУВАЊЕ СО КОЧАНИТЕ — ПРИЗНАНИЦИ И ОТЧИТАЊЕТО НА НАПЛАТЕНИТЕ ИЗНОСИ**

1) Службениците на управите за приходи вршат директна наплата на сите видови приходи на буџетите и фондовите, само на образец-признаници кои ги печати Управата за приходи на НРМ. Со овие признаници се наплатуваат и износите на страничната наплата (болнички трошоци, казни и слично, воден придонес, коморски придонес и др.). Доколку во хоризонталните редови на признаниците нема назив на соответниот облик, даночниот извршител, односно службеникот кој е одреден да врши наплата називот го пишува во еден од празните хоризонтални редови, а доколку вакви нема прецртува еден од печатениот облик и над него го пишува оној облик по кој извршил наплата.

Примањето на парите од лицата обврзани да ги плаќаат јавните давачки или другите парични обврски, кои се извршуваат преку службата за приходи, може да го врши само службеник на работа во службата за приходи кого на предлог на шефот на Управата за приходи на народниот одбор на општината писмено го овласти претседателот на народниот одбор.

2) При вршењето на наплатата службеникот на работа во службата на Управата за приходи издава од кочаните-признаници веднаш по приемот на парите. Секое не давање

на признаници од кочан веднаш по приемот на парите или издавање на времени потврди и слично е неправилно и спрема службениците кои издаде такви ќе се преземаат законски санкции. Доколку службеникот не располага во моментот со кочани-признаници не ќе смее од странките да прима никакви пари за наплата на приходите на буџетите, фондовите и страничната наплата.

3) Во управите за приходи на народните одбори на општините задолжително да се устрои и ажурно води книга за примените, дадените на употреба и вратените кочани-признаници по образецот бр. 1. Во книгата ќе се заведуваат по хронолошки ред по серии и броеви на примените кочани — признаници. За дадените кочани — признаници на работа на службениците ќе се води одделна книга-партијалник по образецот бр. 2.

Книгите по образецот 1 и 2 ќе се прошијат, нумерираат и потпечатат со црвен восок. Овие книги ќе се оверат од страна на претседателот и секретарот на народниот одбор на општината со заведување во деловодниот протокол.

4) Во книгата за примените и дадени на употреба кочани-признаници образец бр. 1 се заведуваат сите примени и дадени кочани во работа на службениците.

5) Во книгата партијалник за дадените на употреба кочани-признаници образец бр. 2 за секој службеник овластен да врши наплата ќе се отвори одделна страница во која ќе се упишуваат дадените кочани-признаници.

6) Предавањето и примањето на кочаните признаници, односно пополнувањето на податоците во односките книги се врши во присуство на службеникот што прима и службеникот што предава во моментот кога се предава односно прима кочанот-признаница кое нешто се потврдува со нивните потписи на самите книги.

7) Книгата за примените кочани-признаници по образец бр. 1 и книгата партијалник за издадените кочани-признаници по образец бр. 2 ќе се заведат во управите за приходи на народните одбори на општините почнувајќи од 1 јули 1955 година, а во управите за приходи на народните одбори на бившите градски општини со посебни права од 1 јануари 1956 година.

8) Употребените кочани-признаници во целост до 1 јули 1955 год. односно до 1 јануари 1956 година нема да се заведуваат во горе споменатите книги. Додека пак оние кочани-признаници кои се употребени делимично, односно во кои има уште неупотребени признаници без оглед на тоа што датираат од порано, ќе се заведат во споменатите книги, така за да може неупотребените признаници да се употребат и тоа само признаниците по новиот образец, додека пак кочаните-признаници делимично неупотребени по стариот образец нема да се употребуваат, но

истите со комисијски записник ќе бидат поништени со испишување преку целата признаница „поништено“ со потпис на членовите на комисијата. Овие поништени признаници нема да се откинуваат од кочанот, а истите ќе останат кон кочанот заедно со употребените признаници.

9) Со новите кочани-признаници неупотребени и употребени ракува, ги прима, издава и води потребна евиденција-книга на примените-издадени кочани признаници по образецот бр. 1 и книга партијалник по образец бр. 2 како и врши отчитање на службениците кои што вршат наплата на даноците и други буџетски приходи, еден службеник од рефератот на даночното книговодство. Овој службеник со писмено решение го определува шефот на Управата за приходи.

Овој службеник е одговорен за правилното водење на споменатите евиденции-книги, ракувањето со неупотребените и употребените кочани-признаници, како и за правилното и навремено отчитање на службениците за наплатените од нив износи на даноци и др. државни приходи.

10) Примањето на кочани-признаници испратени од страна на претпријатието овластено за нивното печатење се врши комисијски. Комисијата ја формира секретарот на народниот одбор на општината. Во истата еден од членовите е и службеникот што ракува со кочаните-признаници. Во записникот на комисијата треба да се констатира количината на примените кочани-серии и броевите на признаниците, дали се исправни и дали се предадени на ракување на одговорниот службеник за ракување со истите. Неисправните кочани-признаници со оверен препис од комисијскиот записник се враќаат на испраќачот. За евентуално помалку или повеќе примени кочани-признаници рекламации се прават во рок од 3 дена.

11) Одговорниот службеник што ракува со кочаните признаници, може истите да ги дава за вршење наплата на даноците и другите давачки со истите и тоа: на определените службеници на управата за приходи за вршење на наплата на приходите, на други службеници на народниот одбор на општината кои што се доделени на помагање на управата за приходи во наплатата на даноците, како и на службениците во месните канцеларии за наплатата на даноците и другите давачки од даночните обврзници што сами доброволно се јавуваат во месните канцеларии да ги платат своите задолженија на даноците и другите давачки. Вакви кочани-признаници на други установи и лица не се даваат.

Одговорниот службеник не може да дава повеќе од еден кочан признаници на службеникот. По исклучок во времето на засилена наплата на даноците може да се дава и повеќе кочани-признаници но најмногу до 10.

Меѓутоа, службеникот што врши наплата по примените кочани-признаници не може да започне нов кочан-признаници додека не го заврши започнатиот кочан-признаници.

Исто така не може да се даде на службеник нов кочан признаници ако не го вратил порано примениот кочан и не се отчетел за наплатените износи по одредбите на ова упатство.

12) Кочаните признаници пред предавањето на службеникот за наплата се заверуваат на последниот лист на корицата од шефот на управата за приходи со ознака за бројот на признаниците. Секоја признаница која се дава на странката е потпечатена со печатот на народниот одбор на општината на чија што територија се врши наплатата. Наплатувањето на даноци и други приходи со признаници не од кочан ќе се смета како опит за дисциплински прекршок или опит за злоупотреба.

13) Службениците што вршат наплата на даноците и другите приходи се должни во местата каде што се наоѓа седиштето на Народната банка, наплатените износи на име даноци и др. давачки да ги уплатуваат во филијалата на Народната банка во рок од 24 часа по извршената наплата. Во останатите места наплатените износи даноци и др. давачки ги уплатуваат најдоцна во рок од 7 дена од денот на извршената наплата (чл. 106 од Уредбата за данокот на доход). Едновременно со уплатувањето на наплатените износи, службеникот што ја вршел наплатата е должен да изготви спецификација на наплатените износи.

Шефот на управата за приходи може да определи одговорен службеник во рефератот по даночно книговодство на кого службениците што ја вршат наплатата да ги предаваат наплатените износи заедно со спецификацијата на наплатените износи и овој службеник во горе споменатите срокови да ги уплатува наплатените износи во филијалата на Народната банка.

Потврдата односно расписката од филијалата на Народната банка за уплатените наплатени износи се залепува на последниот талон на кочанот признаници опфатени со спецификацијата.

По употребата-исполнувањето односно потрошувањето на сите признаници од еден кочан признаници се изготвува одделна спецификација независно од тоа дека во текот на истиот ден или во текот на 7-те дена определени срокови за уплата на наплате-

ните износи даноци и други давачки се продолжува со наплатата по друг кочан-признаници. Во вакви случаеви наплатените износи по одделните спецификации ќе се уплатат во филијалата на Народната банка во пропишаните срокови со одделни уплатници по секоја одделна спецификација, за да може на последниот талон на кочан-признаници опфатена со спецификацијата да се залепи потврдата од филијалата на Народната банка.

По потполното употребување на сите признаници од еден кочан-признаници и уплатувањето на наплатените износи по овој кочан, одговорниот службеник во рефератот на даночното книговодство за ракување со кочаните-признаници е должен да направи веднаш проверка на наплатените износи од секоја одделна признаница внесена во изготвената спецификација како и уплатениот вкупен износ во филијалата на Народната банка со вкупниот износ искажан по односната спецификација. Се разбира дека збиравите искажани по спецификацијата треба да се проверат дали се правилно сумирани и дали се сложуваат вертикално и хоризонтално. По извршената проверка ако се констатира дека сите наплатени износи се уплатени во филијалата на Народната банка во пропишаниот рок, одговорниот службеник на самата спецификација потврдува дека извршената уплата е точна и се потпишува, за кое носи наполно одговорност.

Доколку пак при проверката се констатира неправилност било во помалку наплатени износи или неуплатени во рок, наплатените износи за таа констатација веднаш се изготвува записник во три примерка од кои еден се предава на шефот на управата за приходи за преземање законски мерки, еден се предава на службеникот што ја вршел наплатата и еден се задржува за даночното книговодство. Овој записник се потпишува од службеникот што ја извршил проверката и од службеникот што ја вршел наплатата. Записникот се заведува во деловодниот протокол на народниот одбор на општината.

Кога шефот на управата за приходи определи службеник што ќе биде должен да ги прима ненаплатените износи даноци и др. давачки од страна на службениците на управата за приходи, кои што се овластени да вршат наплата на даноците и др. давачки, овој службеник се задолжува да устрои и уредно води касов дневник. Касовиот дневник ќе се устрои и води по овој образец:

Ред. број	Дата	Серија и број на признаницата		Од кого е примено односно на кого е предадена наплатената сума	Износ динари		Број на изводот од НБ
		серија	број		Примање	Издавање	

Одговорниот службеник откако ќе ги провери спецификациите на наплатените износи, преброи парите и ги заведе во касовиот дневник, на службениците што ги наплатиле истите им дава писмена признаница за примените и заведени во касовиот дневник пари. Признаницата ќе биде по следниот образец:

ПРИЗНАНИЦА

На Дин. и со букви
кој износ е примен од на-
платен на име даноци и други давачки по
квитанција серија бр.

Оваа сума е заведена во касовиот днев-
ник на страна под бр. од
1956 година.
. 1956 г.
.

Примил
Одговорен службеник,
.....

14) Се забранува секако прецртување, бришење, поправување на испишаните суми по признаницата како и исправување на името и презимето на даночниот обврзник. Доколку наплатниот орган погрешно при составувањето на признаницата истата се анулира. Анулирањето се врши со пишување со мастило зборовите „анулирано“ преку целата признаница и се потпишува.

Признаниците се пишуваат со мастиљав молив, а налогот за книжење и талонот со копирање преку индиго.

15) Управите за приходи на општините да започнат со примената на ова Упатство веднаш, а до 30 јуни 1956 година да ја ажурираат книгата на примените и издадени кочани-признаници по образецот бр. 1 и книгата партијалник по образецот бр. 2 и да поднесат извештај на Управата за приходи на народниот одбор на околијата за стореното.

16) Се задолжува Управата за приходи на народниот одбор на околијата да се грижи за правилното спроведување на ова Упатство и до 5 јули 1956 година да поднесе писмен извештај до Управата за приходи при Државниот секретаријат за работи на финансиите за неговото исполнување во поставениот срок.

17) Ова Упатство влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 јули 1955 година односно 1 јануари 1956 година, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 2265

Државен секретар
за работи на финансите,
М. Романо, с. р.

Образец бр. 1

К Н И Г А

за примените и дадени на употреба кочани — признаници

[illegible]

Образец бр. 2

КНИГА ПАРТИЈАЉНИК

за дадените на употреба кочани — признаници на службениците

[illegible]

208.

На основа член 35 од Уредбата за заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 4/54, а со цел да се обезбеди правилно снабдување на потрошувачите со електрична енергија во периодот на маловодието во 1956 година, ја издавам следната

НАРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА СНАБДУВАЊЕ ПОТРОШУВАЧИТЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ВРЕМЕ НА МАЛОВОДИЕТО ВО 1956 ГОДИНА

I

Електростопанската Заедница на НР Македонија, преку главниот Електроенергетски диспечер, ќе ги спроведе следните мерки:

1) Во I и II смена да даде приоритет до 80% од нивните потреби во електрична снага на индустриските потрошувачи од прв степен споменати во Решението на овој Секретаријат број 261 од 14. VII. 1956 година — за приоритетот на консуматорите за користење на електрична енергија;

2) Останалата расположива електрична енергија да се доделува на индустриските потрошувачи од втор и трет степен споменати во Решението од претходната точка и на широката потрошувачка, така да во I и III смена се даде приоритет на индустриските потрошувачи и на сите јавни служби, додека во втората смена да се даде приоритет на широката потрошувачка особено во градовите и населбите за вечерно осветлување.

Се забранува употребата на термичка енергија за широка потрошувачка во времето од 8 до 13 саатот и од 18,30 до 21,30 саатот.

Во исклучителни случаи (изненадни испраќања) — на поголеми погонски единици од погон и особено големо маловодие може, на широката потрошувачка периодично и плански да се врши редукција со исклучување на населби во сите смени, и да би се во тоа време обезбедила работата на индустријата.

Се задолжува Електростопанската заедница, на пригоден начин, да ги обавестува потрошувачите за време трајањата на забраните и исклучувањата од ставот 2 и 3 од оваа точка.

3) На сите договорни потрошувачи, на кои приклучната снага е поголема од 30 kW, или се со годишна потрошувачка поголема од 50.000 kWh, ако се занимава со индустриска делатност, или на кои приклучената снага е поголема од 15 kW а помала од 30 kW или се со годишна потрошувачка поголема од 30.000 kWh, ако се занимава со друга дејност, да се додели во време на маловодието просек од 80% од остварената електрична снага во 1955 година;

4) Во согласие со претпријатијата — корисниците на електрична енергија, може да се заведе неделата како работен ден, а денот на одморот да се определи во друг ден през седмицата;

5) Купувачката, продажба и дистрибуцијата на електричната енергија да се врши исклучиво на основа на склучен договор со кој да се определат количината и можната електрична снага по смени во време на маловодието.

II

Градовите и населбите што имаат локални центри во време на маловодието ќе добиваат само додатна снага од електро-енергетскиот систем на НРМ.

III

Оваа Наредба влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Број 262

14 јули 1956 година

Скопје

Секретар
за индустрија на Извршниот
совет,
Благој Симеонов, с.р.

209.

На основа член 19 од Законот за туристичко логорување („Службен весник на НРМ“, бр. 9/56) и чл. 37 од Законот за органите на управата во НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56), донесувам

ПРАВИЛНИК ЗА ТУРИСТИЧКО ЛОГОРУВАЊЕ

I. Одредување место за туристичко логорување

Член 1

Местата за туристичко логорување ги одредува народниот одбор на општината. За таа цел народниот одбор формира посебна комисија од преставници на санитарната инспекција, надлежните управни органи за стопанство и внатрешни работи, како и претставници на месното туристичко друштво и угостителска комора.

Член 2

При давање на мнение, дали едно место е годно за туристичко логорување комисијата ќе се раководи, покрај пропишаните здравствени и технички услови, уште и по следните начала:

а) за туристичко логорување да се избераат места односно подрачја што се пристапни за сообраќај и оддалечени од изградените површини, кои можат лесно да се оградат, чуваат и надзируваат, како и да се привлеч-

ни со своите убавини, а во близина да има можност за капење и спорт;

б) земјиштето да биде од послаб бонитет и што попространо, како би се овозможило слободно движење на корисниците на логорот, а и за одвоено поставување на шатори и други објекти;

в) земјиштето да не биде подводно (мочуришно), ни во близина на болници и санаториуми, како и на воени, железнички и фабрички објекти.

Член 3

На основа извештајот и образложениот предлог на комисијата народниот одбор на општината, по претходно прибавено мнение од надлежната санитарна инспекција и местната туристичка организација, го одредува местото на кое може да се организира туристички логор.

Член 4

Сопственици на приватни земјишта, општествени организации и стопански организации кои управуваат со земјишта во општествена сопственост не можат да осниваат туристички логори, нити да даваат свои односно земјишта со кое управуваат на употреба на организации, групи или поединци за туристичко логорување, доколку таквите земјишта претходно не се одредени како годни за туристичко логорување, во согласност со приватниот сопственик односно организацијата.

Член 5

Доколку за туристичко логорување се одредуваат места на подрачјата што се прогласени за национални паркови, стрмни и подложни на ерозија, на заштитни подрачја и шумски земјишта, како и на оние подрачја во однос на кои уште не се донесени решенија а се сметаат заштитени, како и на подрачја од ботанички, зоолошки, геолошки или географски карактер или подрачја со нарочни природни убавини, покрај одредбите од Законот за туристичко логорување, ќе се применуваат и одделните прописи што важат за тие подрачја.

II. Означување на местото

Член 6

Видно обележување на положбата и границите, како и природните особини и техниката опременост на местото одредено и уредено за туристичко логорување и пролазните патишта према тоа место се врши со помош на ориентациони табли, со примена на интернационални знаци, а со запазување на сообраќајните и градежните прописи.

III. Изградба на туристички логор

Член 7

Пред да се отпочне со работата за уредување на туристичкиот логор, оснивачот на логорот мора да поднесе на одобрување на народниот одбор на општината план за изградба и уредување на местото за туристичко логорување.

Планот за изградба и уредување на местото за туристичко логорување мора да содржи:

а) опис на природните особини на местото одредено за туристичко логорување и неговата поширока и потесна локација; и

б) програма за техничко-санитарното уредување, изградување и разместување на постојаните и времените објекти во туристичкиот логор.

Член 8

Народниот одбор на општината на предлог на комисијата од член 1 од овој Правилник го одобрува планот за изградба и уредување на туристичкиот логор.

Комисијата одделно ќе испита, дали предложениот план за изградба и уредување на местото за туристичко логорување го осигурува исполнувањето на одредбите за минималните техничко-санитарни и хигиенски услови и уреди, дали се тие услови и уреди во склад со предвидениот број на корисниците на туристичкиот логор, како и дали со изградбата и уредувањето на туристичкиот логор не се пречи на природниот и естетскиот изглед на местото и околината.

Член 9

Организацијата односно групата на која надлежниот управен орган на народниот одбор на општината и одобри да логорува надвор од местото, што е однапред одредено и припремено за туристичко логорување, должна е, освен уредувањето и одржувањето на санитарно-хигиенските уреди према прописите кои важат за туристичкиот логор:

а) да одржува чистота околу просторот одреден за логорување, да ги чува изворите на водите од загадување, да ги отклонува отпадците со изгорување или закопување во земја; и

б) да ги пополни и израмни сите длабочини и јами пред да го напушти местото за логорување.

Таквата организација односно група е должна благовремено да го извести народниот одбор на општината за времето на напуштањето на местото за туристичко логорување, доколку е со намерение истото да го напушти пред истекот на рокот означен во одобрението.

IV. Хигиенско-санитарни уреди

Член 10

Местото одредено за туристичко логорување мора да биде снабдено со вода за пиење.

ЗАВРШНИ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЛАНС НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО“ СКОПЈЕ

А к т и в а

на ден 31-ХП-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	50 729	1.	Фонд на основните средства . .	42.682
2.	Инвестиции во тек	325	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	8.047
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	5.368	3.	Разни фондови	5.275
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансира- ње инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	21.470	5.	Други извори за финансирање ин- вестиции	469
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	2.820	6.	Банка — кредит за обртни средства	23.594
6.	Друга актива	446	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	661	В. Извори на средствата во пре- сметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	914
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	177
81.819			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	661
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		
			81.819		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ОСТРОВО“, ВО
1955 ГОДИНА

Планираниот сеидбен план стопанството го изврши навреме, применувајќи ги сите агротехнички мерки, додека производствениот план не можеше да се изврши 100%, бидејќи доцните пролетни мразеви и слани нанесоа големи штети на некои култури (боранијата, тиквиците, краставиците, а овоштното беше напoлно уништено). Исто така за несполнување на планот влијаеше и претераното влажно време (кај пиперот стопанството доби помал принос за 7.000 кгр. од хектар).

И покрај тоа стопанството во 1955 год. постигна добри средни приноси од главните култури, и

тоа: од боранијата по 5.000 кгр. од хектар, салати 61.000 броја од хектар, краставици 43.000 броја, домати 41.800 кгр. од хектар, јагоди 4.000 кгр. од хектар, рана зелка 20.000, а исто така добри приноси дадоа и други култури (компирот и доцната зелка).

Планираното производство на сточарски производи е исполнето. Добиен е среден принос на млеко до 2.200 кгр. од едно грло за цела година, а од свињарството се добиени просечно по 20.000 броја прасиња од една мајка, додека во пчеларството е постигнат многу поголем принос на мед во споредба на 1954 год.

Произведените земјоделски производи се пла-сирани на пазарот навремено и по поволни цени, освен на доцната зелка која не можеше да се пла-сира на пазарот.

Со постигнување на повисоки цени на земјоделските производи во однос на 1954 год. стопанството успеа да не покаже загуба и покрај тоа што имаше големи штети од пролетните мразови,

но да покаже добивка во износ од 660.918 дин. Добивката е употребена за исполнување на законските обврски. (52)

БИЛАНС НА ДРВОДЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЛАЖЕ РОГОЗИНАРО“ ВО БИТОЛА

Ак т и в а		на ден 31-XII-1955 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	24.983	1.	Фонд на основните средства . .	24.983
2.	Инвестиции во тек	107	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	7.489	3.	Разни фондови	9.477
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	—	5.	Други извори за финансирање инвестиции	107
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	10.537	6.	Банка — кредит за обртни средства	29.400
6.	Друга актива	32.883	7.	Фонд на обртните средства . . .	2.091
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	7.235	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	9.941
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	7.235
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ДРВОДЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БЛАЖЕ РОГОЗИНАРО“, ВО 1955 ГОДИНА

Споредено производството во 1954 и 1955 год. покажува покачување во корист на 1955 год. Во 1954 год. беше остварен бруто-продукт во износ од 79,000.000 дин. заедно со продавницата која во 1955 год. оствари промет од 17,000.000 дин. за период од 9 месеци (кога се издвои). Во 1955 год. е остварен бруто-продукт без продавницата во износ од 78,000.000 дин.

Ова зголемување на бруто-продуктот за 1955 год. е резултат на поскапувањето на цените на материјалите. Остварувањето на добивката од 7,235,000 во 1955 год. е резултат на снижувањето на цената на чинењето. Остварениот бруто-продукт спореден во 1954 и 1955 год. е скоро сличен

по оправдувањето на зголемувањето за 19%, но добивката остварена во 1954 год. и 1955 год. покажува разлика во полза на зголемувањето во 1955 год. Во 1954 год. 3,200.000 а во 1955 год. 7,235.000 или зголемена добивка во 1955 год. во однос на 1954 год. за 125% или остварена 225%. Вака добриот резултат е овозможен со намалување на режиските трошоци односно со смалување на цената на чинењето на производството.

Зголемувањето на производството и намалувањето на цената на чинењето е резултат и од систематскиот преод на полуиндустриски начин на произведувањето, односно произведување повеќе сериски производи отколку порачки. Преодот кон индустриски начин на производството ќе овозможи полн успех во 1956 год., затоа што 1955 год. беше преодна година. (53)

Б И Л А Н С
НА ПЕЧАТНИЦАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1955 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	143.712	1.	Фонд на основните средства . .	143.712
2.	Инвестиции во тек	391	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	55.626	3.	Разни фондови	62.777
			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
			5.	Други извори за финансирање инвестиции	874
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	69.880	6.	Банка — кредит за обртни средства	63.359
В. Средства во пресметка и друга актива			7.	Фонд на обртните средства . . .	—
5.	Купувачи и други побарувања . .	24.644	8.	Пасивни временски разграничувања	—
6.	Друга актива	2.501	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
Г. Финансиски резултат			9.	Добавувачи и други обврски . . .	13.759
7.	Распоредена добивка	26.166	10.	Друга пасива	12.273
8.	Загуба	—	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	26.166
			12.	Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	322.920		ВКУПНО:	322.290

Б И Л А Н С
НА ПРОЕКТАНСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ПРОЕКТАНТ“, СКОПЈЕ

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-XII-1955 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	17.146	1.	Фонд на основните средства . .	17.146
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	5.727	3.	Разни фондови	4.338
			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
			5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
Б. Обртни средства			Б. Извори на обртните средства		
4.	Вкупни обртни средства	2.107	6.	Банка — кредит за обртни средства	10.614
В. Средства во пресметка и друга актива			7.	Фонд на обртните средства . . .	—
5.	Купувачи и други побарувања . .	6.689	8.	Пасивни временски разграничувања	—
6.	Друга актива	4.112	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
Г. Финансиски резултат			9.	Добавувачи и други обврски . . .	—
7.	Распоредена добивка	34.332	10.	Друга пасива	3.683
8.	Загуба	—	Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	34.332
			12.	Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	70.113		ВКУПНО:	70.113

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА
ПРОЕКТАНКСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
„ПРОЕКТАНТ“ ВО 1955 ГОДИНА

По предвидениот финансиски план претпријатието требаше да реализира вкупен приход од 80,000.000 дин. со 114 лица персонал просечно месечно. Меѓутоа со персонал од 91 лице просечно е реализиран вкупен приход од 77,530.323 дин. Ако се земе дека цените на услугите во 1955 год. во споредба со оние од 1954 год. беа исти, тогаш планот на реализацијата е натфрлен со 20%. Секој динар вложен во основните средства донесе во текот на 1955 год. 4,30 динари приход, додека секој

динар исплатен платен фонд донесуваше 3,75 дин. приход.

Особен успех во својата работа претпријатието забележи во реализирањето на своите побарувања од инвеститорите кои на крајот од деловната година изнесуваа само 5,867.478 дин. спрема 16,986.117 дин. колку изнесуваа побарувањата од инвеститорите во почетокот на 1955 год.

Претпријатието реализира 34,332.124 дин. добивка од која на општествената заедница отпаѓа 30,751.134 дин. додека на претпријатието 3,580.780 дин. или 1,838.732 дин. за плати над тарифните ставки. (56)

БИЛАНС
НА ФИЛИЈАЛАТА „ЖИТОФОНД“, ТИТОВ ВЕЛЕС

А к т и в а

на ден 31-ХП-1954 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	141.517	1.	Фонд на основните средства . .	141.517
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	31.726	3.	Разни фондови	38.324
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансира- ње инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	214.443	5.	Други извори за финансирање ин- вестиции	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	50.064	6.	Банка — кредит за обртни средства	204.000
6.	Друга актива	2.291	7.	Фонд на обртните средства . . .	26.450
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	24.076	В. Извори на средствата во пре- сметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	24.529
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	5.221
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	24.076
			12.	Покритие на загубата	—
ВКУПНО:			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА ФИЛИЈАЛАТА
„ЖИТОФОНД“, ТИТОВ ВЕЛЕС ВО 1955 ГОДИНА

Претпријатието во текот на 1955 год. планот го изврши со 109% и оствари вкупен приход од 70,607.000 дин.

Претпријатието има пуштено во погон при крајот на 1955 год. луштара за оризова арпа.

Снабдувањето со сировини се одвиваше нормално, така да залихите беа нормални и немаше оскудица во сировините.

Продуктивноста на трудот многу зависеше од машинскиот капацитет, бидејќи работевме со стари машини. Но во третиот квартал во 1955 година се изврши замена на застарените машини и така капацитетот на млиновите се наголеми за 6 тони млева во 24 часа. Со тоа претпријатието успеа да ги намали трошоците. (40)

БИЛАНС **НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ВО ШТИП**

А к т и в а			на ден 31-ХП-1955 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства			
1.	Основни средства	100.544	1.	Фонд на основните средства	100.544	
2.	Инвестиции во тек	7.897	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—	
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	18.418	3.	Разни фондови	24.273	
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—	
4.	Вкупни обртни средства	95.964	5.	Други извори за финансирање инвестиции	7.897	
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства			
5.	Купувачи и други побарувања	15.946	6.	Банка — кредит за обртни средства	75.425	
6.	Друга актива	4.780	7.	Фонд на обртните средства	22.264	
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	812	
7.	Распоредена добивка	76.416	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива			
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски	8.336	
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	3.997	
319.965			Г. Финансиски резултат			
			11.	Добивка	76.416	
			12.	Покритие на загубата	—	
			ВКУПНО:			
			319.965			

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ВО 1955 ГОДИНА

Претпријатието за обработка на тутун во Штип во текот на 1955 год. откупи 202.181 кгр. тутун по средна цена 356 дин. по еден кгр. Со оглед на тоа дека сезоната во 1954 год. беше претежно сушна (тоа во голема мера се одрази негативно на квантитетот, а позитивно на квалитетот), работничкиот совет на претпријатието застапа на становиште сите откупени количини да се изманипулираат и се што е годно да се издвои за извоз. Во тој однос се постигнати добри резултати. Од 181.977 кгр. добиен финален продукт се продадени за извоз 126.007 кгр по средна цена 1.878 дин. по 1 кгр. а за домашна фабрикација се продадени 55.527 кгр. по средна цена 750 дин. 1 кгр. Кога овие показатели би се споредиле со податоците од 1954 год. кога од 340.000 кгр. финален продукт се продадени за извоз само 128.000 кгр. Ке се види дека во текот на 1955 год. во тој однос е постигнат добар успех.

Вкупниот приход на претпријатието во 1955 год. изнесува 371.673.771 дин. и се состои од: 1. Реализација 340.875.100 дин.; 2. Курсни разлики 30.155.170 дин.; 3. Камата од Народната банка 180.815 дин.; 4. Приходи од отпадоци 80.184 дин.; 5. Услуги од Злетовскиот реон 304.400 дин.; 6. Приходи од материјали конст. во прописот 96.366 дин.; 7. Приходи од расадот 16.250 дин.

Вонредните расходи изнесуваат 14.494 дин.

Трошоците во текот на 1955 год. изнесуваат 295.270.464 дин. и произлегуваат од: 1. Материјални

режиски трошоци 10.522.054 дин.; 2. Набавна цена на сировините 71.900.977 дин.; 3. Амортизација 2.760.180 дин.; 4. Плати 9.865.562 дин.; 5. Придонес за социјално осигурување 4.210.213 дин.; 6. Интерес на основните средства 6.151.062 дин.; 7. Земјарина 45.691 дин.; 8. Придонес за кадрови 197.781 дин.; 9. Чланарина на здруженијата 58.000 дин.; 10. Придонес за унапредување на производството 1.115.021 дин. и 11. Данок на промет 188.443.923 дин.

Добивката од 76.415.902 дин. е распределена: 1. Сојузен данок 42.686.564 дин.; 2. Законски обврски 1.495.115 дин.; 3. ГНО дел во добивката 20.561.808 дин. и 4. На претпријатието: 11.672.415 дин.

Ваквиот добар финансиски резултат се должи пред сè на тоа што се спроведе решението на работничкиот совет да се изманипулираат сите тутун и да се издвои сето она што е годно за извоз.

Во текот на 1955 год. се чувствуваше недостиг во женска квалификувана работна сила за сортирање. Старите работнички го напуштаа нашето претпријатие и се запослуваа во Фабриката „Македонка“, каде им е постојана и осигурана работата во текот на целата година. Исполнувањето на нормите во претпријатието за 1955 год. изнесува 94,53%.

За да се избегнат тешкотиите околу женската квалификувана работна сила работничкиот совет реши во идните години да се изврши распоред на работата, така што през целата година да има работа, да се избегне мртвата сезона. (62)

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на ден 31-ХП-1955 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства			
1.	Основни средства	247	1.	Фонд на основните средства . .	247	
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—	
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	1.437	3.	Разни фондови	1.548	
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—	
4.	Вкупни обртни средства	1.282	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—	
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства			
5.	Купувачи и други побарувања . .	129	6.	Банка — кредит за обртни средства	—	
6.	Друга актива	74	7.	Фонд на обртните средства . . .	—	
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—	
7.	Распоредена добивка	2.232	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива			
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	721	
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	653	
		5.401	Г. Финансиски резултат			
			11.	Добивка	2.232	
			12.	Покритие на загубата	—	
			ВКУПНО:			5.401

БИЛАНС
НА ИЗДАВАЧКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУЛТУРА“, СКОПЈЕ

А к т и в а			на ден 31-ХП-1955 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства			
1.	Основни средства	2.478	1.	Фонд на основните средства . .	2 478	
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—	
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	5.879	3.	Разни фондови	7.734	
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—	
4.	Вкупни обртни средства	72.721	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—	
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства			
5.	Купувачи и други побарувања . .	9.661	6.	Банка — кредит за обртни средства	69.500	
6.	Друга актива	3.006	7.	Фонд на обртните средства . . .	—	
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	64	
7.	Распоредена добивка	6.783	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива			
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	12.380	
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	1.589	
		100.528	Г. Финансиски резултат			
			11.	Добивка	6.783	
			12.	Покритие на загубата	—	
			ВКУПНО:			100.528

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „ЖИТО ЛЕБ“ — СКОПЈЕ

А к т и в а			на ден 31-XII-1955 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	96.768	1.	Фонд на основните средства . .	31.155			
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	65.614			
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	34.627	3.	Разни фондови	48.285			
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—			
4.	Вкупни обртни средства	69.632	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—			
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства					
5.	Купувачи и други побарувања . .	13.785	6.	Банка — кредит за обртни средства	6.399			
6.	Друга актива	2.251	7.	Фонд на обртните средства . . .	10.389			
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—			
7.	Распоредена добивка	63.281	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	45.492			
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	9.730			
		280.345	Г. Финансиски резултат					
			11.	Добивка	63.281			
			12.	Покритие на загубата	—			
ВКУПНО:					280.345			

БИЛАНС
НА ФИЛИЈАЛАТА „ЖИТОФОНД“, БИТОЛА

А к т и в а			на ден 31-XII-1955 година		П а с и в а	
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства			
1.	Основни средства	117.056	1.	Фонд на основните средства . .	117.056	
2.	Инвестиции во тек	32.136	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—	
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	30.494	3.	Разни фондови	34.925	
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—	
4.	Вкупни обртни средства	139.330	5.	Други извори за финансирање инвестиции	32.136	
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства			
5.	Купувачи и други побарувања . .	9.624	6.	Банка — кредит за обртни средства	113.000	
6.	Друга актива	—	7.	Фонд на обртните средства . . .	—	
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—	
7.	Распоредена добивка	18.330	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива			
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	31.523	
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—	
		346.970	Г. Финансиски резултат			
			11.	Добивка	18.330	
			12.	Покритие на загубата	—	
			ВКУПНО:			
					346.970	

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА НА „ЖИТОФОНД“ ФИЛИЈАЛА, ВИТОЛА, ВО 1955 Г.

Основната дејност на претпријатието е трговија и откуп на житарици и брашно. Претпријатието во својот состав има автоматска мелница со капацитет од 45.000 кгр. за 24 часа.

Работната 1955 год. претпријатието ја заврши со успех, а кое се гледа од следните постигнати резултати: Остварена е вкупна реализација 799,866.614 динари, реализиран платен фонд 8,432.162 динари, амортизација на основните сред-

ства 8,262.603 динари, камата на основните средства 4,548.802 динари, остварена добивка 18,330.201 динари и добивка дел на Народниот одбор 3,786.118 дин.

Планот за трговската дејност е исполнет со 130%, а производниот за мелницата 90%.

Во почетокот на годината претпријатието имаше на располагање основни средства во износ од 105,286.156 динари кои во текот на годината се наголемија за 11,769.349. На крајот на работната година истите ја имаа вредноста од 117,055.505 динари. (49)

БИЛАНС НА СТОЧАРСКОТО СТОПАНСТВО „ВАРДАР“, — С. ГРАДСКО

А к т и в а

на ден 31-ХП-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	206 720	1.	Фонд на основните средства . .	137.305
2.	Инвестиции во тек	6.136	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	7.880
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	12.196	3.	Разни фондови	24.793
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	6.298
4.	Вкупни обртни средства	46.032	5.	Други извори за финансирање инвестиции	61.373
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	11.63	6.	Банка — кредит за обртни средства	34.400
6.	Друга актива	4.562	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	11.762	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	709
ВКУПНО:		298.561	10.	Друга пасива	6.041
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	11.762
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		298.561

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1955 ГОДИНА

Стоچارското стопанство „Вардар“, с. Градско, е формирано на 11 јуни 1948 година, со основна дејност да одгледува ситен и крупен добиток и да произведува фураж за исхрана на стоката.

За извршување на својата работа, користи основни средства од 206,719.900 динари, а има кредит за обртни средства при Народната банка во износ од 34,400.000 дин.

Во 1955 год. претпријатието имаше планиран продукт, 97,817.000 динари, а е остварен 135,498.405 динари. Планираните вкупни трошоци изнесуваат 94,500.000 динари, а се остварени 121,408.000 динари.

Зголемувањето на вкупните трошоци како и на реализираните производи се должи на пазарните цени во текот на 1955 година, така работната година заврши со успех и претпријатието оствари добивка од 14,091.081 динари.

Добивката е распоредена на обврските спрема општествената заедница, плати, резервен фонд и фонд за слободно располагање. (39)

БИ Л А Н С
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, РАДОВИШ

А к т и в а			П а с и в а		
на ден 31-ХП-1955 година					
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	76.384	1.	Фонд на основните средства . .	72.374
2.	Инвестиции во тек	24.271	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	30.341	3.	Разни фондови	47.166
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	346.744	5.	Други извори за финансирање инвестиции	28.281
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	219.336	6.	Банка — кредит за обртни средства	428.134
6.	Друга актива	10.925	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	175.343	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	132.046
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	—
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	175.343
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА

РАБОТАТА ВО 1955 ГОДИНА

Во 1955 год. Претпријатието за обработка на тутун во Радовиш, обработуваше тутун од родот на 1954 год. Во 1954 год. планот за расадување на тутун беше исполнет до 132%, односно контрахирано беше 48,000.000 тутунови страка, а расадено 63,376.000 тутунови страка. Од расадените тутунови страка се очекуваше да се откупи 507.000 кгр. тутун, а при откупот беше откупено 516.256 кгр. со средна цена 475 дин. од кгр. или откупниот план беше исполнет со 101,82%.

По обработката на откупениот тутун е добиен финален продукт од 482.657 кгр. за продажна вредност од 1,030.599.864 дин. од кој за извоз отпаѓа 283.783 кгр. фет тутун за 871,527.841 дин. и за домашните фабрики 198.873 кгр. за 240.437.971 дин. Ако се вклучат во продажната вредност вонредните приходи и одземат вонредните расходи, вкупниот доход на претпријатието ќе изнесе 1.111,965.812 дин (871,527.841 + 240,437.971). Претпријатието на крајот на годината ги продаде сите готови производи, така што на крајот на годината немаше никакви залихи на готови производи.

За спроведување на планираната задача претпријатието планираше 288 работника и службеника со годишен платен фонд од 25,500.000 дин., додека през годината работеа просечно 257 работника и службеника со потрошен платен фонд 23,742.422 дин. или производствениот план е извршен со 31 работници помалку за 1,557.578 дин.

Поради динамичното унапредување и проширување на тутунопроизводството во овој реон, кое

при откупот во 1956 година од бербата во 1955 год. достигна до 1,057.000 кгр. тутун, а при положба претпријатието да располага со сместувачки капацитет од само 300 тона, тоа е присилено поголемиот дел од откупеното производство да го сместува во приватни куќи, штали, домови, шупи и др. приватни и државни згради во Радовиш и надвор од градот, па истите материјали да ги враќа одново во претпријатието за работа. Поради тоа претпријатието е изложено на огромни трошоци за кирија, превоз, обезбедување и др., како и зголемување на кало, ситнеж, мувла и деградирање на класификационата употребна вредност на материјалите. По тој начин се зголемува цената на чинењето, а се намалува добивката. Затоа императивно се наложува претпријатието да настојува уште во текот на оваа стопанска — градежна сезона да издејствува проширување на сместувачкиот капацитет ако не во висина на достигнатото ниво на производствениот капацитет од 1057 тона, она барем уште за 300—400 тона, така што сместувачкиот капацитет да се прошири барем на 600—700 тона. По тој начин сепак ќе се ублажи капацитетната криза. Со тоа ќе се овозможи тоа количество да се манипулира во местото, ќе се запослат поголем број работници и ќе се подобри животниот стандард на тукашниот работник. Со земањето во манипулација целокупното производство ќе се зголеми процентот на извозните материјали, како и фиксот по општествениот план.

II. Амортизационен фонд: Во текот на изминатата година е наголемен за динари 7,965.714, а амортизациониот фонд за одржување е наголемен за динари 3.742.758, од кои се трошени како за поправка која е одразена во фондот на основните средства така и за набавка т.е. замена на основни средства, па на крајот на годината амортизационен фонд за замена слободен дел имаме 4,084.654 динари и блокиран 7,281.577 дин., додека амортизационен фонд за инвестиционо одржување имаме 268.208 динари, која сума е и слободна за користење.

III. Резервен фонд: Во почетокот на годината изнесуваше 2,401.350 динари, а во текот на годината е наголемен по редовен пат 1,800.000 динари, т.е. по задолжително внесување и со 43.395

дин. наголемување на друг начин, т.е. од намалените тарифни ставки за немање на стручна спрема, та на крајот на годината резервниот фонд изнесува 4,284,745 дин. Во текот на годината фондот не е намален, бидејќи не станало нужда за трошење на овој фонд.

IV. Фонд за самостојно располагање: Во почетокот на годината имаше 5,431.232 дин. кој во текот на годината се наголеми од учеството во добивката со дин. 1,526.946 и по друг пат 166.490 дин., во истиот период е намален за нови инвестиции 2,285.305 дин. и за други цели 513.997 дин. На крајот на годината имаме 4,325.366 динари, од кои имаме дадено заем на заедницата 407.959 дин., гаранција за дополнителни кредити 1,413.370 динари. (60)

БИЛАНС НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ДРЕНАК“ КУМАНОВО

Ак т и в а

на ден 31-ХП-1955 година

П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	19.178	1.	Фонд на основните средства	16.252
2.	Инвестиции во тек	1.020	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	2.926
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	1.235	3.	Разни фондови	1.235
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	5.493	5.	Други извори за финансирање инвестиции	1.020
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	677	6.	Банка — кредит за обртни средства	6.787
6.	Друга актива	454	7.	Фонд на обртните средства	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	—	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	1.651	9.	Добавувачи и други обврски	1.385
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	103
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	—
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО 1955 ГОДИНА

Стопанството „Дренак“ — Куманово е формирано во 1948 година и се занимава со одгледување на градинарски култури, со цел да го обезбедува населението од градот со овие култури и ги регулира цените на пазарот.

Во 1955 година претпријатието оствари бруто продукт во износ од 18,356.652 дин.

Поради временските непогоди приносот во овој штарството и оризот потфрли, а пак градинарските култури беа оштетени од поплава поради кое претпријатието ја заврши годината со загуба во износ од 1,651.201 дин. (58)

БИЛАНС					
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН, ТИТОВ ВЕЛЕС					
А к т и в а			на ден 31-XII-1954 година		П а с и в а
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	147.822	1.	Фонд на основните средства . .	147.822
2.	Инвестиции во тек	2.669	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	46.223	3.	Разни фондови	58.074
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	223.239	5.	Други извори за финансирање инвестиции	2.548
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . .	100.799	6.	Банка — кредит за обртни средства	134.000
6.	Друга актива	791	7.	Фонд на обртните средства . . .	2
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	—
7.	Распоредена добивка	214.016	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	53.580
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	125.517
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	214.016
			12.	Покритие на загубата	—
			ВКУПНО:		

БИЛАНС								
НА РУДАРСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ОПАЛСКА БРЕЧА“, КУМАНОВО								
А к т и в а			на ден 31-XII-1955 година			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.			
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства					
1.	Основни средства	4.542	1.	Фонд на основните средства . .	4.542			
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	1.005			
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	2.242	3.	Разни фондови	—			
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—			
4.	Вкупни обртни средства	15	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—			
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства					
5.	Купувачи и други побарувања . .	644	6.	Банка — кредит за обртни средства	5.000			
6.	Друга актива	5.885	7.	Фонд на обртните средства . . .	—			
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	68			
7.	Распоредена добивка	4.964	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива					
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	1.483			
ВКУПНО:			10.	Друга пасива	255			
			Г. Финансиски резултат					
			11.	Добивка	4.964			
			12.	Покритие на загубата	—			
			ВКУПНО:					

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1955 ГОДИНА

Рударското претпријатие „Опалска Врча“, Куманово е основано на 1 ноември 1954 год. Во 1955 година оствари бруто-продукт од 19,948.418 дин. и чиста добивка 4,963.506 динари. е

По општествениот план беше предвидено бру-
то продукт од 105,000.000 а е остварено 19,948.418

што значи планот е исполнет со 19%. Главната пречка за ова неисполнение се должи на ненавременото изградување на пругата така да претпријатието не можеше да ја пренесе рудата од станицата Куманово, а од таму да се уручи на купувачите.

Претпријатието се занимава со производство на цементова руда „Трас“ што се наоѓа во Кумановска околија с. Бељаковце и има големи преспективи во иднина. (41)

БИЛАНС				НА ИНВАЛИДСКОТО УГОСТИТЕЛСКО ПРЕДПРИЈАТИЕ „БИЛИАНА“, СКОПЈЕ			
А к т и в а		на ден 31-ХП-1955 година		П а с и в а			
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 д.н.		Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 д.н.	
А. Основни и издвоени средства				А. Извори на основните и издвоените средства			
1.	Основни средства	17.784		1.	Фонд на основните средства . .	17.784	
2.	Инвестиции во тек	—		2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—	
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	4.239		3.	Разни фондови	4.021	
Б. Обртни средства				4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—	
4.	Вкупни обртни средства	6.556		5.	Други извори за финансирање инвестиции	—	
В. Средства во пресметка и друга актива				Б. Извори на обртните средства			
5.	Купувачи и други побарувања . .	663		6.	Банка — кредит за обртни средства	1.376	
6.	Друга актива	489		7.	Фонд на обртните средства . . .	1.495	
Г. Финансиски резултат				8.	Пасивни временски разграничувања	—	
7.	Распоредена добивка	—		В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива			
8.	Загуба	—		9.	Добавувачи и други обврски . . .	3.650	
ВКУПНО:			29.731	10.	Друга пасива	1.405	
				Г. Финансиски резултат			
				11.	Добивка	—	
				12.	Покритие на загубата	—	
				ВКУПНО:			29.731

ИЗВОД ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТАТА ВО
1955 ГОДИНА

Угостителското претпријатие „Биљана“ е основано во 1952 година и работи преку своите формирани погони. Се занимава со производство и услуги на слатки, сода вода.

За извршување на планот, претпријатието располагаše со основни средства во износ од 17,784.000 дин., а покрај тоа користеше и кредит кај Народната банка во висина од 2,871.000 динари.

Во текот на економската 1955 година претпријатието направи промет од 48,563.563 дин., а планираниот изнесуваше 41,532.000 така да планот за промет е натфрлен за 7,032.563 динари.

Остварениот вкупен приход од 47,916.737 динари е распределен на: материјални трошоци 28,528.965 дин., амортизација 1,424.536 дин., плати 8,588.715 дин., придонес за социјално осигурување

3,691.857 дин., интерес на основните средства 400.568 дин., придонес за кадрови 107.600 дин. придонес за комора 59.347 дин., данок на промет 283.116 дин. и добивка 4,832.033 дин. (64)

ИСПРАВКА

Во извештајот за работата на Сервиот за пражени материјали „Караорман“ — Скопје, приложен кон завршната сметка за 1955 година, објавен во „Службен весник на НРМ“ број 20/56 на страна 17 во осмиот став наместо „од март“ треба да стои „до март“, а во последниот став на место „должниот наш Биланс“ треба да стои „горниот наш Биланс“

Насловот на објавениот Биланс во „Службен весник на НРМ“ број 20 на страна 29 треба да гласи „Биланс на Градското занаетчиско комбинировано претпријатие „Протрес“ — ШТИП.

Од Редакцијата

на годината претпријатието добро послушаше, а кое се гледа и од прикажаниот финансиски резултат.

БИЛАНС
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО КИНО „КУЛТУРА“, ШТИП
на ден 31-XII-1955 година

А к т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	6.158	1.	Фонд на основните средства . . .	3.605
2.	Инвестиции во тек	—	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	771	3.	Разни фондови	1.031
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	—
4.	Вкупни обртни средства	153	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	—	6.	Банка — кредит за обртни средства	—
6.	Друга актива	202	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	11
7.	Распоредена добивка	511	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	—
			10.	Друга пасива	2.637
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	511
			12.	Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	7.795		ВКУПНО:	7.795

А к т и в а			П а с и в а		
Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.	Ред. број	Назив на позицијата	Износ во 000 дин.
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	77.917	1.	Фонд на основните средства . . .	77.917
2.	Инвестиции во тек	2.907	2.	Долгорочен кредит за довршување инвестиции	—
3.	Издвоени средства и други средства за инвестиции	6.998	3.	Разни фондови	8.917
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање инвестиции	2.907
4.	Вкупни обртни средства	17.696	5.	Други извори за финансирање инвестиции	—
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања . . .	2.262	6.	Банка — кредит за обртни средства	59.752
6.	Друга актива	56.352	7.	Фонд на обртните средства . . .	—
Г. Финансиски резултат			8.	Пасивни временски разграничувања	492
7.	Распоредена добивка	11.070	В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
8.	Загуба	—	9.	Добавувачи и други обврски . . .	13.729
			10.	Друга пасива	418
			Г. Финансиски резултат		
			11.	Добивка	11.070
			12.	Покритие на загубата	—
	ВКУПНО:	175.202		ВКУПНО:	175.202

Користењето на водата е дозволено единно преку славина. Евентуалното донесување на вода мора да се врши во затворени садови (бочви, цистерни) кои исклучиво служат за таа цел. Садовите или резервоарите за складирање на донесената вода мораат да бидат заштитени од преголемо затоплување и секое загадување. Сите води кои служат за снабдување на туристичките логори мораат да бидат под постојана контрола на санитарните органи.

Член 11

Секој туристички логор мора да има клозети со или без измивање, према месните прилики. Клозетите мораат да бидат одвоени за мажи, одвоени за жени, сметајќи за 30 души по еден клозет. Клозетите мораат да бидат солидно изградени и сместени на природни или вештачки заклонети делови од земјиштето, оддалечени најмалку 30—50 м. од другите објекти и пониско од објектите за снабдување со вода.

Член 12

За миене и перење треба да се постават, одвоено за мажи, одвоено за жени, умивалници едноставно изградени. На секои 10 души треба да се постави еден умивалник.

Член 13

За оставање на отпадоците треба да се постават доволен број садови со капацитет и да се изгради посебно покриена собирна јама.

Член 14

Воколку во логорот се предвидува и готвење на храна, за таа цел треба да се изгради одделна кујнска зграда, каде да се осигура простор за перење, за чистење на емиш и зарзават, одвоен простор за месо, одвоен простор за миене на садовите и приборот и складиште за храна спрема капацитетот за снабдување на логорот.

V. Одредување на надоместокот

Член 15

Висината на надоместокот што го плаќаат поединци, групи или оснивачи на логорот за употреба на местото одредено за туристичко логорување се одредува зависно од положбата, техничката опременост и уредноста на местото за туристичко логорување.

Доколку местото за туристичко логорување се дава на употреба на група корисници или организација за сето време на траењето на туристичката сезона или за подолг временски период, надоместокот може да се одреди во паушален износ во вид на закупина.

Наплатата на надоместокот за употреба на местото одредено за туристичко логорување се врши истовремено со наплатата на таксата за боравок, доколку таква е пропишана од страна на народниот одбор на општината.

VI. Завршни одредби

Член 16

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 182

1 август 1956 година

Скопје

Секретар
за стоков промет на
Извршниот совет,
Морис Шапи, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Мичо Симо Лазарлизов, од село Габровци, околија Воденска, Егејска Македонија, сега живее во Скопје, подаде тужба за развод на бракот против жена си Лабрини Мичо С. Лазалидис, по татко Ѓорѓи Јанули, од село Габровци — Егејска Македонија, сега во неизвесност.

Се поканува тужената во срок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе и биде одреден старател кој ќе ја застапува на денот на расправата на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 210/55.

(76)

Стојшиќ Бојана, по маж Стојановиќ, од Скопје ул. „176“ бр. 25, подаде тужба за развод на бракот против Стојановиќ Милуна Радик, бив. од Горачик — Чачак, а сега во неизвесност.

Се поканува тужениот во срок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави лично во судот или ја соопшти својата адреса. Во противен случај ќе му биде одреден старател, кој ќе го застапува на денот на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 109/56.

(78)

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување неважно загубеното свидетелство на лицето Ефтим Деловски, од Битола, издадено од Занагичкото градежно училиште во Битола, под бр. 1164 од 31-VIII-1951 година.

Се поканува секој оној што го притежава истото, во срок од 20 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да го достави на сопственикот, или до овој суд. Во противно по истекот на горниот срок свидетелството ќе биде прогласено за неважно.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 652/56.

(77)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-VI-1956 година, под рег. бр. 36, на страна 95 е запишано следното: со решение на НО на Кумановска околија, бр. 5898 од 22-V-1956 година Земјоделското стопанско претпријатие „Производител“, Куманово, е ставено во редовна ликвидација.

Претпријатието во ликвидација ќе го потпишуваат претседателот на ликвидационата комисија Георги Георгиевски, и ликвидаторот Драган Тасевски, директор на Бирото за книговодство „Ажурност“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1913/56. (633)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-V-1956 година, под рег. бр. 418, на страна 1126 е запишано следното: со решение на НО на општината „Кале“ — Скопје, бр. 10508 од 30-III-1956 година Градежното претпријатие „Балкан“ — Скопје, е ставено во редовна ликвидација.

За ликвидационата комисија се назначени следните лица: Панта Кранго претседател, Михо Петровски, Андон Дабеvски, Васил Илиевски и Борис Јаневски, членови.

Претпријатието во ликвидација ќе го потпишуваат Клисински Ангел, Неделковски Вожин и Лазаревски Ламбе.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1864/56. (891)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IV-1956 година на страна 11 е запишано следното: Занаемскиот дуќан „Ласта“, Берово, е ставен во ликвидација, а за ликвидатор е назначен Јован Коколански.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 86/56. (926)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-IV-1956 година на страна 46 е запишано следното: Самостојниот угостителски дуќан „Солун“ — Берово, е ставен во ликвидација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 87/56. (923)

На основа решението на Народниот одбор на Битолска околија, бр. 9011 од 29-VI-1956 година Градското народно претпријатие за производство на камени коцки — Битола, е ставено во редовна ликвидација.

Се покануваат сите должници и поверители на претпријатието да ги исплатат своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а долговите ќе ги наплатува по принуден пат

Од Ликвидационата комисија

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Народниот одбор на општината — Крушево, бр. 1204 од 7-II-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 1, рег. бр. 1 установата под назив: Установа со самостојно финансирање за комунални служби, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на установата е: одржување на чистоќата на градските улици, парковите и зеленилото; управување со градската бања, одржување на кланицата, пазариштето и водоводната мрежа во градот.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината — Крушево, бр. 3173 од 26-X-1955 год.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на општината — Крушево.

Установата ќе ја потпишува раководителот Благоја Петровски.

Бр. 1204/56 од Народниот одбор на општината — Крушево. (249)

На основа решението на Народниот одбор на општината — Тетово, бр. 11118 од 27-IV-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 15, установата под назив: Ветеринарна станица, со седиште во Тетово. Предмет на послувањето на установата е: лекување на добиток и сузбивање на заразни, паразитни и други болести по добитокот во реонот на Народниот одбор на општината — Тетово и селото Саракино.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината — Тетово, бр. 5725 од 7-III-1956 год.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на општината — Тетово.

Установата ќе ја потпишуваат управителот Зија Тренова и режисерот Бранко Митовски.

Бр. 11118/56 од НО на општината — Тетово. (497)

На основа решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 6982 од 14-IV-1956 год. е запишан во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 43, установата под назив: Завод за испитување на материјали при Техничкиот факултет, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на установата е: да врши нужни истражувања и служи за очевидна настава при Техничкиот факултет во Скопје.

Установата е основана од Факултетската управа при Техничкиот факултет — Скопје и Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје со решение бр. 170 од 26-I-1956 год.

Орган надлежен по работата и задачите на установата е Факултетската управа при Техничкиот факултет — Скопје.

Установата ќе ја потпишува Крум Хохолчев, вонреден професор при Техничкиот факултет и Христо Станболиев, доцент при истиот факултет.

Бр. 6982/56 од НО на општината „Идадија“ — Скопје. (448)

На основа решението на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје, бр. 6983 од 14-IV-1956 год., е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 42 установата под назив: Завод за геомеханика при Техничкиот факултет, со седиште во Скопје. Предмет на послувањето на установата е: да врши научно истражувачки работи за проучување физикално-механичките својства на почвата на која се гради или од која се гради, практично приложување на установените резултати при изборот на темелна основа на објекти од високоградбата и нискоградбата, да служи за нагледно прикажување на геомеханичките постигнувања и методи на работата за задачите на установата.

Установата е основана од факултетската управа при Техничкиот факултет — Скопје и Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје со решение бр. 307 од 26-III-1956 год.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Факултетската управа при Техничкиот факултет во Скопје.

Установата ќе ја потпишува Кирил Дамјанов Жерновски, вонреден професор при Техничкиот факултет.

Бр. 6983/56 од НО на Општината „Идадија“ — Скопје. (450)

На основа решението на Народниот одбор на општината — Куманово, бр. 8599 од 4-IV-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 4, рег. бр. 4 установата под назив: Установа за одржување на чисто-та, со седиште во Куманово. Предмет на послувањето на установата е: одржување чистотата на територијата на град Куманово.

Установата е основана со решението на Народниот одбор на општината — Куманово бр. 8051 од 27-III-1956 год.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на општината — Куманово.

Установата ќе ја потпишува управителот Драги Спасевски.

Бр. 8599/56 од НО на Општината — Куманово

На основа решението на Народниот одбор на Општината — Куманово, бр. 1553 од 4-IV-1956 год. е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 5, под рег. бр. 5 установата под назив: Управа за пазаришта, со седиште во Куманово.

Установата е основана согласно решението на НО на Градската општина — Куманово, бр. 5140 од 25-XII-1953 год.

Предмет на послувањето на установата е: одржување на постоеките и уредување на новите пазаришта.

Орган надлежен за работата и задачите на установата е Народниот одбор на Општината — Куманово.

Установата ќе ја потпишува управителот Цветко Тодоровски.

Бр. 1553/56 од Народниот одбор на Општината — Куманово. (525)

Со решение бр. 2333 од 25-V-1956 год. на Народниот одбор на општината — Пехчево, Лепа Ралиновска е назначена за раководител на Народната аптека, со седиште во Пехчево и од 1-IV-1956 год. е овластена аптеката да ја потпишува.

Со решение бр. 1267 од 9-III-1956 год. е разрешен од должност досегашниот раководител Рада Тимчева и од 1-IV-1956 год. и престанува правото аптеката да ја потпишува.

Бр. 2334/56 од НО на општината — Пехчево. (538)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Оружен лист под бр. 67, издаден од СВР — Скопје на Благоја Цековски Горче Петров.

Здравствена легитимација бр. 20619, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Крум Лазаровски, Скопје. (338)

Возачка дозвола бр. 1736 на Рамиз Заитовиќ, ул. „176“ бр. 23 — Скопје. (339)

Сообраќајна дозвола рег. бр. 1191, од моторно возило марка „Пионир“ на Станбената заедница „Нов дом“ — Скопје. (340)

Возачка дозвола рег. бр. 1089 на Лазар Петровски, ул. „43“ бр. 11 — Скопје. (341)

Сообраќајна дозвола рег. бр. 1658 од патнички автомобил марка „Фијат“ на Заводот за статистика на НРМ — Скопје. (342)

Возачка дозвола рег. бр. 134, издадена од СВР — Скопје на Милан Христовски, ул. „Триглавска“ бр. 5 — Скопје. (343)

Работна книшка под рег. бр. 2525, серија бр. 69327, издадена од Бирото за посредување на трудот — Струмица на Горѓи Андонов Коколански, ул. „Невена Стојкова“ бр. 15 — Струмица. (344)

Здравствена легитимација бр. 7813, на Милан Благоев Цуцулов, ул. „Браќа Десови“ бр. 75 — Кавадарци. (345)

Работна книшка рег. бр. 6453, серија бр. 168628, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на Исмет Бекиров Мустафов, ул. „Ордан Цинот“ бр. 57 — Титов Велес. (346)

Здравствена легитимација бр. 14482, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Нада Мрмевиевска, Скопје. (347)

Здравствена легитимација бр. 83754, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Киро Симоновски, с. Долно Соње — Скопско. (348)

Здравствена легитимација бр. 117264, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ана Јанкулова, Скопје. (349)

Здравствена легитимација бр. 484, издадена од Заводот за социјално осигурување во Ресен на Николина Ј. Керемсегова, Ресен. (350)

Книшка за предвојничка обука, издадена од Воениот отсек — Скопје на Драгољуб Јаневски, Скопје. (351)

Сообраќајна дозвола бр. 6444, издадена од СВР — Кочани на Земјоделската задруга „Партизан“ с. Грдовци — Штипско. (352)

Свидетелство за завршен III клас гимназија, издадено од Осмолетката Брод на Стојковски Томи-слав, з. п. Долни Манастирец — Кичево. (353)

Здравствена легитимација бр. 4885, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала Пробиштип на Павлинка Илова Стојковска, с. Саса — Делчево. (354)

Здравствена легитимација бр. 19325, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Велко Т. Трпевски, Скопје. (355)

Пасош за коњ, издаден од Народниот одбор Гостивар на Јован Т. Андреевски, Гостивар. (356)

Потврда бр. 46/28, издадена од Турскиот конзулат — Скопје на Фаредин Ј. Цемаили с. Лојане п. Табановце — Кумановско. (357)

Здравствена легитимација бр. 133450, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Гина Љ. Павлова, Скопје. (358)

Работна книшка бр. 2183, бр. 030908, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Амди Метуш Абаз, Скопје. (359)

Потврда, издадена од Воениот отсек за регулирање на плата на Велко Т. Стевановски, Скопје. (360)

Сообраќајна дозвола за моторно возило автобус под бр. 5023, издадена од СВР — Штип на Претпријатието за јавен авто-транспорт — Струмица. (361)

Работна книшка бр. 9178, серија бр. 041756, издадена од Бирото за посредување на трудот — Прилеп на Милан Смилевски, ул. „Партизанска“ бр. 29 — Прилеп. (362)

Тракторска сообраќајна книшка М. бр. 2535 марка „Задругар“, издадена од СВР — Охрид на Селанската работна задруга „Единство“ с. Долна Белица — Охридско. (363)

Здравствена легитимација бр. 13179, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Киро Колев Трнџков, Штип. (364)

Сообраќајна дозвола бр. 3917, издадена од СВР — Прилеп на Претпријатието за јавен авто-транспорт и шпедиција — Прилеп. (365)

Возачка дозвола бр. 107, издадена од СВР — Куманово на Милован В. Милосковски, ул. „Тоне Георгиев“ бр. 28 — Куманово. (366)

Работна книшка бр. 45571, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Сали Рамадан, Скопје. (367)

Диплома бр. 503 за завршена детска неговател-ка во Битола на Олга Б. Рашкова, Прилеп. (368)

Здравствена легитимација бр. 97201, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Асан Ибуш, Скопје. (369)

Здравствена легитимација бр. 120779, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Филип М. Ристески, Скопје. (370)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на Ружа Коцковска, Охрид. (371)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување во Белград на Ферат Демир Синани, Скопје. (372)

Здравствена легитимација бр. 11918, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Нада Б. Нечева, ул. „Богомила“ бр. 22 — Битола. (373)

Здравствена легитимација бр. 17462, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Марија Тодева Божинова, с. Варош — Прилеп. (374)

Сообраќајна дозвола бр. 326, издадена од СВР — Тетово на Драго Коцев Богоевски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 222 — Тетово. (375)

Здравствена легитимација бр. 18573, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Асан Ебибов Шекировски, ул. „Средорек“ бр. 112 — Куманово. (380)

Работна книшка рег. бр. 2339, серија бр. 113548, на Аљуш Мединоски, Прилеп. (381)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Се огласува за неважен загубениот печат на Земјоделската задруга „Победа“, с. Милетино — Тетовско, под назив: Земјоделска задруга „Победа“ с. Милетино — Тетовско. (420)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 82772, серија бр. 0060880, издадена од СВР — Скопје на Слоботка Ване (Илиева) Најдовска, с. Маџари — Скопско. (2002)

Лична карта рег. бр. 20740, серија бр. 0596861, издадена од СВР — Скопје на Нафи Мурат Касан, ул. „160“ бр. 117 — Скопје. (2003)

Лична карта рег. бр. 33455, серија бр. 0032314, издадена од СВР — Скопје на Назире Бекир (Јашар) Шабан, ул. „363“ бр. 23 — Скопје. (2004)

Лична карта рег. бр. 81643, серија бр. 0055600, издадена од СВР — Скопје на Ваиле Сабедин (Вајрам) Балиќ, ул. „150“ бр. 112 — Скопје. (2005)

Лична карта рег. бр. 3922, серија бр. 0002916, издадена од СВР — Скопје на Мане Илиев Николовски, ул. „29 ноември“ бр. 46 — Скопје. (1811)

Лична карта рег. бр. 15203, серија бр. 0591723, издадена од СВР — Скопје на Тодорка Н. Велко-ска, ул. „15“ бр. 19 — Скопје. (2029)

Лична карта рег. бр. 41470, серија бр. 0658752, издадена од СВР — Скопје на Вернада Антон Бркиќ, ул. „93“ бр. 17 — Скопје. (2030)

Лична карта рег. бр. 50577, серија бр. 0037327, на Узејме Асан (Алија) Целадин, Скопје. (2031)

Лична карта рег. бр. 77126, серија бр. 0054001, издадена од СВР — Скопје на Мирка Трајко (Ангелова) Јанковска, ул. „9 мај“ бр. 28 — Скопје. (2032)

Лична карта рег. бр. 25066, серија бр. 0020958, издадена од СВР — Скопје на Петко Најдо Арсовски, ул. „463“ бр. 49 — Скопје. (2033)

Лична карта рег. бр. 7491, серија бр. 0573501, издадена од СВР — Скопје на Редип Џемаил Јашар, ул. „176“ бр. 4 — Скопје. (2034)

Лична карта рег. бр. 36623, серија бр. 0022929, издадена од СВР — Скопје на Глигор Никола Стојановски, ул. „41 бис“ бр. 4, Скопје. (2035)

Лична карта рег. бр. 40733, серија бр. 0656962, издадена од СВР — Скопје на Огњан Димо Чаловски, „Пролет“ 9 зграда 12 стан — Скопје. (2036)

Лична карта рег. бр. 11442, серија бр. 0587452, издадена од СВР — Скопје на Садри Исман Селман, с. Морани — Скопско. (2037)

Лична карта рег. бр. 13766, серија бр. 0018385, издадена од СВР — Скопје на Димко Цветан Здравковски, ул. „Октомвриска“ бр. 34 — Скопје. (2038)

Лична карта рег. бр. 976, серија бр. 0000702, издадена од СВР — Скопје на Вера Петар Бектеп Хаџи Христова, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 26/2—10 Скопје. (2039)

Лична карта рег. бр. 54989, серија бр. 0043104, издадена од СВР — Скопје на Авније Рашан (Емрула) Абдула, ул. „191“ бр. 8 — Скопје. (2040)

Лична карта рег. бр. 53827, серија бр. 0039247, издадена од СВР — Скопје на Амди Амдураман Кашир, нови станови „Газибаба“ — Скопје. (2041)

Лична карта рег. бр. 53828, серија бр. 0039246, издадена од СВР — Скопје на Насибе Мемед (Ејуп) Шакир, Газибаба 1 влез 11 стан — Скопје. (2042)

Лична карта рег. бр. 16247, серија бр. 3002877, издадена од СВР — Скопје на Фазлија Химо Калач, ул. „151“ бр. 32 — Скопје. (2043)

Лична карта рег. бр. 78950, серија бр. 0055435, издадена од СВР — Скопје на Стефко Јован Петров, ул. „125“ бр. 83 — Скопје. (2044)

Лична карта рег. бр. 993, серија бр. 0612936, издадена од СВР — Скопје на Рамадан Камбер Руфати, ул. „118“ бр. 89 — Скопје. (2045)

Лична карта рег. бр. 8886, серија бр. 0585396, издадена од СВР — Скопје на Јаја Илјази Фејзуловски, с. Горно Нерези — Скопско. (2046)

Лична карта рег. бр. 40217, серија бр. 0656447, издадена од СВР — Скопје на Веко Гуга Гугиќ, ул. „135“ бр. 204 — Скопје. (2047)

Лична карта рег. бр. 2489, серија бр. 0001756, издадена од СВР — Скопје на Драгица Трпе (Најдова) Серафимовска, ул. „Г. Сугаре“ бр. 17 — Скопје. (2048)

Лична карта рег. бр. 15341, серија бр. 0010375, издадена од СВР — Скопје на Деметра Јован (Трифоновик) Кукаљ, ул. „338“ 2 зграда III влез 21 стан — Скопје. (2049)

Лична карта рег. бр. 16178, серија бр. 059698, издадена од СВР — Скопје на Бафтијар Амит Редип, ул. „131“ бр. 15 — Скопје. (2050)

Лична карта рег. бр. 12311, серија бр. 0235312, издадена од СВР — Охрид на Никодинка Соколова Поповска, ул. „Албанска“ бр. 7 — Скопје. (2051)

Лична карта рег. бр. 9391, серија бр. 0214005, издадена од СВР — Охрид на Кузман Р. Димовски, Учителска школа „Никола Карев“ — Скопје. (2082)

Лична карта рег. бр. 7157, серија бр. 0618234, издадена од СВР — Скопје на Гафур Даут Илџаз, с. Рашче — Скопско. (2094)

Лична карта рег. бр. 7339, серија бр. 0583349, издадена од СВР — Скопје на Љубица Смиљкова Иванова, с. Огњанци — Скопско. (2095)

Лична карта рег. бр. 3950, серија бр. 090750, издадена од СВР — Скопје на Димитар Вангел Чобанов, ул. „Загребачка“ бр. 29 — Скопје. (2096)

Лична карта рег. бр. 7969, серија бр. 0019499, издадена од СВР — Скопје на Борис Боце Ацковски, ул. „284“ бр. 25 — Скопје. (2097)

Лична карта рег. бр. 10641, серија бр. 0006341, издадена од СВР — Скопје на Љубица Митре (Смилева) Ацковска, ул. „284“ бр. 25 — Скопје. (2098)

Лична карта рег. бр. 12482, серија бр. 03671857, издадена од СВР — Врање на Акила Бекира Јашаревиќ, ул. „27 март“ бр. 4 — Скопје. (2099)

Лична карта рег. бр. 12530, серија бр. 0018470, издадена од СВР — Скопје на Панче Ефтим Ивановски, ул. „Сутјеска“ бр. 25 — Скопје. (2100)

Лична карта рег. бр. 33688, серија бр. 0029911, издадена од СВР — Скопје на Ангелина Павле (Митрева) Ниневска, ул. „81“ бр. 16 — Скопје. (2101)

Лична карта рег. бр. 20613, серија бр. 0596734, издадена од СВР — Скопје на Целадин Амит Авди, ул. „389“ бр. 19 — Скопје. (2102)

Лична карта рег. бр. 3625, серија бр. 0581851, издадена од СВР — Скопје на Коле Панче Стевковски, с. Булачани — Скопско. (2103)

Лична карта рег. бр. 3225, серија бр. 0782879, издадена од СВР — Скопје на Јакуп Садик Јакуп, с. Паничари — Скопско. (2104)

Лична карта рег. бр. 3711, серија бр. 0783846, издадена од СВР — Скопје на Сефер Исен Ислами, с. Семениште — Скопско. (2105)

Лична карта рег. бр. 38795, серија бр. 0034580, издадена од СВР — Скопје на Благоја Спасо Мешковски, ул. „657“ бр. 4 — Скопје. (2106)

Лична карта рег. бр. 66395, серија бр. 0656699, издадена од СВР — Скопје на Фаик Целадин Мифтар, ул. „Борис Кидрик“ бр. 52а — Скопје. (2107)

Лична карта рег. бр. 15375, серија бр. 0012168, издадена од СВР — Скопје на Димитар Димитар Бадаров, ул. „Петар Чаулев“ бр. 48 — Скопје. (2108)

Лична карта рег. бр. 12349, серија бр. 0235350, издадена од СВР — Охрид на Ванчо Трифун Наумовски, ул. „11 октомври“ бр. 125 — Скопје. (2109)

Лична карта рег. бр. 55755, серија бр. 0044925, издадена од СВР — Скопје на Давка Петре (Димовска) Трајкова, ул. „К. Маркс“ бр. 24 — Скопје. (2110)

Лична карта рег. бр. 52795, серија бр. 0045099, издадена од СВР — Скопје на Насуф Муарем Ариф, ул. „200“ бр. 15а — Скопје. (2111)

Лична карта рег. бр. 20100, серија бр. 0065262, издадена од СВР — Скопје на Трајко Денко Георгиевски, населба „Вардар“ — Скопје. (2112)

Лична карта рег. бр. 6584, серија бр. 0020108, издадена од СВР — Скопје на Марија Павле (Анчева) Савова, ул. „29 ноември“ бр. 3а — Скопје. (2113)

Лична карта рег. бр. 830, серија бр. 0004675, издадена од СБР — Скопје на Благоја Мицев Божинов, ул. „4“ бр. 50 — Скопје. (2114)

Лична карта рег. бр. 83663, серија бр. 0059738, издадена од СБР — Скопје на Цемаил Рамадан Имеровски, ул. „376“ бр. 175 — Скопје. (2115)

Лична карта рег. бр. 1609, серија бр. 0579652, издадена од СБР — Скопје на Асип Мурат Рамадан, с. Долно Количани — Скопско. (2116)

Лична карта рег. бр. 10534, серија бр. 0586544, издадена од СБР — Скопје на Јауш Зејадин Исмаил, с. Д. Нерези — Скопско. (2117)

Лична карта рег. бр. 16461, серија бр. 0592981, издадена од СБР — Скопје на Стојан Трајко Ангеловски, с. Стракинце — Скопско. (2118)

Лична карта рег. бр. 244754, серија бр. 281764, на Јумни Шазиман Зекир, ул. „279а“ бр. 49а — Скопје. (2119)

Лична карта рег. бр. 32280, серија бр. 0033765, издадена од СБР — Скопје на Блага Димитар (Мицевска) Пецевска, ул. „Н. Фронт“ бр. 43 — Скопје. (2185)

Лична карта рег. бр. 51742/53, издадена од СБР — Скопје на Ристо Танев Манасиевски, милиционер, Скопје. (2008)

Лична карта рег. бр. 15713, серија бр. 0088438, издадена од СБР — Битола на Ристо Цветан Тасевски, с. Лера — Битола. (2009)

Лична карта рег. бр. 7286, серија бр. 0528482, издадена од СБР — Куманово на Елез Каил Елезовски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 45а — Скопје. (2011)

Лична карта рег. бр. 5649, серија бр. 0230053, издадена од СБР — Охрид на Анастас Г. Кошески, с. Волино — Охридско. (2012)

Лична карта рег. бр. 12527, серија бр. 0501846, издадена од СБР — Кавадарци на Страшо Тасев Гурев, ул. „Браќа Досеови“ бр. 79, Кавадарци. (2013)

Лична карта рег. бр. 8063, серија бр. 0348573, издадена од СБР — Титов Велес на Бејадин Ајрединов Мамудовски, с. Кочилари — Титоввелешко. (2014)

Лична карта рег. бр. 7005, серија бр. 0347515, издадена од СБР — Титов Велес на Сулејман Селимов Нурчевски, с. Г. Врановци — Титоввелешко. (2015)

Лична карта рег. бр. 31118, серија бр. 0792102, издадена од СБР — Тетово на Мурат Амит Редџи, с. Д. Палчиште — Тетовско. (2016)

Лична карта рег. бр. 3079, серија бр. 0400989, издадена од СБР — Св. Николе на Методи Владев Митев, с. Буриловци — Св. Николе. (2017)

Лична карта рег. бр. 9315, серија бр. 0155331, издадена од СБР — Прилеп на Редџи Шаинов Речепоски, ул. „Крушевска“ бр. 29 — Прилеп. (2018)

Лична карта рег. бр. 24970, серија бр. 0561289, издадена од СБР — Куманово на Ислам Алим Јахми, ул. „Б. Тонев“ бр. 7, Куманово. (2019)

Лична карта рег. бр. 4870, серија бр. 0281978, издадена од СБР — Ресен на Јонче Гошев Ристанчевски, с. Златари — Ресен. (2020)

Лична карта рег. бр. 9254, серија бр. 0189764,

издадена од СБР — Прилеп на Никола Илиев Стојановски, с. Никодин — Прилеп. (2021)

Лична карта рег. бр. 619, серија бр. 1380268, издадена од СБР — Нови Пазар на Вехба Назо Шабановиќ, с. Горно Оризари — Титоввелешко. (2022)

Лична карта рег. бр. 24549, серија бр. 0796471, издадена од СБР — Тетово на Абдула Садиќа Исмаили, с. Горно Седларце — Тетовско. (2023)

Лична карта рег. бр. 18064, серија бр. 0679154, издадена од СБР — Тетово на Афас Алил Касими, с. Гургурница — Тетовско. (2024)

Лична карта рег. бр. 19232, серија бр. 0679694, издадена од СБР — Тетово на Деар Асана Демири, с. Вејце — Тетовско. (2025)

Лична карта рег. бр. 9977, серија бр. 0794157, издадена од СБР — Тетово на Абдураим Атифа Абдураими, ул. „Скопјанска“ бр. 97 — Тетово. (2026)

Лична карта рег. бр. 9942, серија бр. 0794063, издадена од СБР — Тетово на Мифтар Казим Редџи, ул. „Преспанска“ бр. 23 — Тетово. (2027)

Лична карта рег. бр. 12516, серија бр. 0235517, издадена од СБР — Охрид на Стефан Костев Колески, с. Велестово — Охридско. (2028)

Лична карта рег. бр. 2644, серија бр. 0095354, издадена од СБР — Крива Паланка на Дона Стеванова (Додева) Стојчевска, Шумско стопанство с. Конопница — Крива Паланка. (2051)

Лична карта рег. бр. 2690, серија бр. 0095400, издадена од СБР — Крива Паланка на Димитар Атанасов Стојчески, Шумско стопанство с. Конопница — Крива Паланка. (2052)

Лична карта рег. бр. 3484, серија бр. 0281762, издадена од СБР — Ресен на Живко Ефтимов Андоновски, с. Кривени — Ресен. (2053)

Лична карта рег. бр. 1395, серија бр. 0542559, издадена од СБР — Куманово на Амет Авди Шакири, с. Виштици — Кумановско. (2054)

Лична карта рег. бр. 11897, серија бр. 0044608, издадена од СБР — Струга на Климе Јончев Пејовски, с. Мислешево — Охридско. (2055)

Лична карта рег. бр. 12811, серија бр. 0672303, издадена од СБР — Тетово на Кадри Сулејман Рамадани, с. Шипковица — Тетовско. (2056)

Лична карта рег. бр. 31350, серија бр. 0792303, издадена од СБР — Тетово на Никола Кузе Трајковски, ул. „Пр. Пчински“ бр. 25 — Тетово. (2057)

Лична карта рег. бр. 3775, серија бр. 0380285, издадена од СБР — Кочани на Бари Сулиманов Ибраимов, ул. „Илинденска“ бр. 9 — Кочани. (2058)

Лична карта рег. бр. 3776, серија бр. 0380286, издадена од СБР — Кочани на Рајме Мустафа (Јусуфова) Ибраимова, ул. „Илинденска“ бр. 9 — Кочани. (2059)

Лична карта рег. бр. 5407, серија бр. 0293357, издадена од СБР — Штип на Методи Аксе Парнаџиев, ул. „19 бригада“ бр. 6 Штип. (2060)

Лична карта рег. бр. 9168, серија бр. 0015500, издадена од СБР — Битола на Живко Нанчо Ламановски, с. Лева Река — Ресен. (2061)

Лична карта рег. бр. 13553, серија бр. 0553592, издадена од СВР — Куманово на Стојан Илиев Петроски, с. Страцин — Кумановско. (2062)

Лична карта рег. бр. 16590, серија бр. 0049301, издадена од СВР — Охрид на Перо Тофета Гурески, с. Пискупштина — Охридско. (2063)

Лична карта рег. бр. 5732, серија бр. 0729756, издадена од СВР — Брод на Стојан Костадиновски, с. Здуње — Охридско. (2064)

Лична карта рег. бр. 2627, издадена од СВР — Прилеп на Гога Димков Катранушески, ул. „Битолска“ бр. 23 — Прилеп. (2065)

Лична карта рег. бр. 11614, издадена од СВР — Прилеп на Добривој Петров Камчевски, ул. „11 октомври“ бр. 122 — Прилеп. (2066)

Лична карта рег. бр. 17495, серија бр. 0505154, издадена од СВР — Кавадарци на Милан Стефанов Ѓорѓиев, с. Ваташа — Кавадарци. (2067)

Лична карта рег. бр. 13950, серија бр. 0674842, издадена од СВР — Тетово на Авдираим Зеќир Реџеџи, с. Чифлик — Тетовско. (2068)

Лична карта рег. бр. 4278, серија бр. 0664526, издадена од СВР — Тетово на Рамис Амедина Џафери, с. Боговино — Тетовско. (2069)

Лична карта рег. бр. 19907, серија бр. 0680581, издадена од СВР — Тетово на Иљаз Исмаил Зелени, с. Јажинце — Тетовско. (2070)

Лична карта рег. бр. 3391, серија бр. 0401301, издадена од СВР — Св. Николе на Јашар Јусинов Беќиров, с. Милино — Штипско. (2071)

Лична карта рег. бр. 8584, серија бр. 0127828, издадена од СВР — Делчево на Слободан Јорданов Цонев, с. Бигла — Делчево. (2072)

Лична карта рег. бр. 2581, серија бр. 0263338, издадена од СВР — Битола на Коста Иван Шоклески, с. Граиште — Битолско. (2073)

Лична карта рег. бр. 766, серија бр. 0001540, издадена од СВР — Битола на Јован Боризов Стојановски, с. Будимироци — Битолско. (2074)

Лична карта рег. бр. 189, серија бр. 0001280, издадена од СВР — Битола на Џемаил Узун Далиповски, с. Кишава — Битолско. (2075)

Лична карта рег. бр. 8816, серија бр. 0012989, издадена од СВР — Битола на Дојчин Топол Зајакоски, с. Долно Српци — Битола. (2076)

Лична карта рег. бр. 18928, серија бр. 0558744, издадена од СВР — Куманово на Василија Витков Каранфиловски, с. Врешко — Кумановско. (2077)

Лична карта рег. бр. 3110, серија бр. 0747627, на Алексо Љубев Настески, с. Србјани — Кичево. (2078)

Лична карта рег. бр. 10500, серија бр. 035910, издадена од СВР — Титов Велес на Алибраим Раимов Ајдаров, с. Виничани — Титоввелешко. (2079)

Лична карта рег. бр. 8042, серија бр. 0669151, издадена од СВР — Тетово на Фејзула Рушаи Нафи, с. Церово — Тетовско. (2080)

Лична карта рег. бр. 3253, серија бр. 0081935, издадена од СВР — Струмица на Стојко Лазаров Пасков, с. Дражево — Струмица. (2083)

Лична карта рег. бр. 11, серија бр. 0077165, издадена од СВР — Струмица на Цвета Димо (Јанакиева) Микова, с. Колешино — Струмица. (2084)

Лична карта рег. бр. 3804, серија бр. 0081430,

издадена од СВР — Струмица на Јован Спасов Миков, с. Колешино — Струмица. (2085)

Лична карта рег. бр. 10785, серија бр. 0115495, издадена од СВР — Дебар на Иван Ристо Трпчески, ул. „Амди Леша“ бр. 16 — Дебар. (2086)

Лична карта рег. бр. 2222, серија бр. 0034833, издадена од СВР — Охрид на Стојче Шиникоски, с. Вишни — Охридско. (2087)

Лична карта рег. бр. 19099, серија бр. 024632, издадена од СВР — Охрид на Слободан Јорданов Солакоски, с. Радожда — Струга. (2088)

Лична карта рег. бр. 9240, серија бр. 0792802, издадена од СВР — Тетово на Мемети Јонуз Харунрушид, с. Негошево — Тетовско. (2089)

Лична карта рег. бр. 1499, серија бр. 0682938, издадена од СВР — Тетово на Руфат Камил Османи, с. Ново Село П — Тетовско. (2090)

Лична карта рег. бр. 1673, серија бр. 0330492, издадена од СВР — Кочани на Блаже Трајанов Николов, с. Долни Подлог, Кочани. (2091)

Лична карта рег. бр. 903, серија бр. 0540998, издадена од СВР — Куманово на Ѓуро Александра Станојевиќ, с. Романовце — Кумановско. (2092)

Лична карта рег. бр. 8916, серија бр. 0549401, издадена од СВР — Куманово на Биљал Неџипа Биљали, с. Слупчане — Кумановско. (2093)

Лична карта рег. бр. 18686, серија бр. 0091218, издадена од СВР — Битола на Алија Осман Алиевски, ул. „Христо Ботев“ бр. 30 — Битола. (2120)

Лична карта рег. бр. 11632, серија бр. 0156857, издадена од СВР — Прилеп на Миле Ристов Ивановски, ул. „Белградска“ бр. 19 — Прилеп. (2121)

Лична карта рег. бр. 9160, серија бр. 0064170, издадена од СВР — Крива Паланка на Насе Каранфилов Јакимовски, с. Осиче — Крива Паланка. (2022)

Лична карта рег. бр. 19736, серија бр. 0050271, издадена од СВР — Охрид на Владо К. Белчески, с. Јабланица — Струга. (2023)

Лична карта рег. бр. 3479, серија бр. 0343989, издадена од СВР — Титов Велес на Аџе Смилев Давчески, с. Башино Село — Титоввелешко. (2024)

Лична карта рег. бр. 5390, серија бр. 0576500, издадена од СВР — Сисак на Мира Никола Вучиќ, ул. „7 септември“ бр. 55/II — Кавадарци. (2125)

Лична карта рег. бр. 35326, серија бр. 0691390, издадена од СВР — Гостивар на Ештреф Јонузов Велија, с. Горна Ваџица — Гостивар. (2126)

Лична карта рег. бр. 3217, серија бр. 0727715, издадена од СВР — Охрид на Ефроние Б. Новески, с. Брвеница — Тетовско. (2127)

Лична карта рег. бр. 19646, серија бр. 0678652, издадена од СВР — Тетово на Рамадан Идриз Ајдари, с. Селце — Тетовско. (2128)

Лична карта рег. бр. 16000, серија бр. 0678151, издадена од СВР — Тетово на Јелица Трпе Витаноска, с. Сиричино — Тетовско. (2129)

Лична карта рег. бр. 193, серија бр. 0661203, издадена од СВР — Тетово на Азис Идриз Алили, с. Гајре — Тетовско. (2130)

Лична карта рег. бр. 910, серија бр. 0413420, издадена од СВР — Радовиш на Сулиман Мемедов Исмаилов, ул. „Иво Рибар — Лола“ — Радовиш.

Лична карта рег. бр. 15270, серија бр. 0335688, издадена од СВР — Титов Велес на Исмаил Сулиманов Фетиов, с. Мелница — Титоввелешко. (2133)

Лична карта рег. бр. 1575, серија бр. 0073806, издадена од СВР — Битола на Вангелица Андон Граматикова, ул. „Илинден“ бр. 164 — Битола. (2134)

Лична карта рег. бр. 5583, серија бр. 0116221, издадена од СВР — Битола на Акиф Рашидов Шерифоски, с. Трновци — Битолско. (2135)

Лична карта рег. бр. 16263, издадена од СВР — Прилеп на Благоја Крстев Клапоски, с. Горно Коњари — Прилеп. (2136)

Лична карта рег. бр. 787, серија бр. 0525236, издадена од СВР — Куманово на Борко Донев Се-рафимовски, ул. „Проф. Милковик“ бр. 4 — Куманово. (2137)

Лична карта рег. бр. 16327, серија бр. 0555371, издадена од СВР — Куманово на Емин Алима Бајрами, с. Глажна — Кумановско. (2138)

Лична карта рег. бр. 13844, серија бр. 0554241, издадена од СВР — Куманово на Демиралби Биљала Ибиши, с. Лојане — Кумановско. (2139)

Лична карта рег. бр. 19382, серија бр. 0559199, издадена од СВР — Куманово на Јован Гиев Јовановски, с. Бедине — Кумановско. (2140)

Лична карта рег. бр. 5730, серија бр. 0229638, издадена од СВР — Охрид на Димитри Јончев Коталески, с. Лескоец — Охридско. (2141)

Лична карта рег. бр. 9938, серија бр. 0042649, издадена од СВР — Охрид на Ристо Крстанов Затурски, с. Враништа — Охридско. (2142)

Лична карта рег. бр. 9995, серија бр. 0754518, издадена од СВР — Кичево на Уснија Рамазанов Селимоски, с. Лисичани — Кичево. (2143)

Лична карта рег. бр. 2136, серија бр. 0746649, издадена од СВР — Кичево на Шазо Мехмедов Тингоски, ул. „11 октомври“ бр. 52 — Кичево. (2144)

Лична карта рег. бр. 12506, серија бр. 0045217, издадена од СВР — Струга на Бекир Абдула Речи, с. Велешта — Струга. (2145)

Лична карта рег. бр. 3716, серија бр. 0432188, издадена од СВР — Гевгелија на Илија Ѓорѓев Шопчев, с. Смоквица — Гевгелија. (2146)

Лична карта рег. бр. 16465, серија бр. 0713003, издадена од СВР — Гостивар на Рамзије Амитова Шабани, ул. „Слободан Пепоски“ бр. 44 — Гевгелија. (2147)

Лична карта рег. бр. 16203, серија бр. 0712740, издадена од СВР — Гостивар на Ѓулаферит Це-маилова Кајаје, ул. „ЈНА“ бр. 124 — Гостивар. (2148)

Лична карта рег. бр. 9602, серија бр. 0670395, издадена од СВР — Тетово на Ифа Шефки Таири, с. Милетино — Тетовско. (2149)

Лична карта рег. бр. 13706, серија бр. 0674095, издадена од СВР — Тетово на Цветан Анасија Крстовски, с. Туденце — Тетовско. (2150)

Лична карта рег. бр. 28126, серија бр. 0686113, издадена од СВР — Тетово на Лазо Стојан Сим-јановски, с. Брвеница — Тетовско. (2151)

Лична карта рег. бр. 19767, серија бр. 0680180, издадена од СВР — Тетово на Јусуф Ибраим Мус-ли, с. Боговиње — Тетовско. (2152)

Лична карта рег. бр. 3890, издадена од СВР — Прилеп на Милан Каранфила Златески, с. Коши-но — Битолско. (2153)

Лична карта рег. бр. 12954, серија бр. 0553240, издадена од СВР — Куманово на Рамадан Алија Абазии, с. Лојане — Кумановско. (2154)

Лична карта рег. бр. 21084, серија бр. 0736009, издадена од СВР — Кичево на Варе Игнески, ул. „Борис Кидрич“ бр. 27 — Гостивар. (2155)

Лична карта рег. бр. 2297, серија бр. 0075621, издадена од СВР — Битола на Петра Ацева Стој-чева, ул. „Пепи Пупле“ бр. 28 — Битола. (2156)

Лична карта рег. бр. 5982, издадена од СВР — Демир Хисар на Борис Јанов Крстевски, с. Запале — Битолско. (2157)

Лична карта рег. бр. 5678, серија бр. 0527217, издадена од СВР — Куманово на Трајко Костов Тасевски, ул. „11 ноември“ бр. 166 — Куманово. (2158)

Лична карта рег. бр. 24452, серија бр. 0540270, издадена од СВР — Куманово на Бактеш Велиов Акифовски, ул. „В. Главининов“ бр. 18 — Куманово. (2159)

Лична карта рег. бр. 18579, серија бр. 0336997, издадена од СВР — Титов Велес на Радка Алексо-ва Саздова, ул. „Борис Карпузов“ бр. 6 — Титов Велес. (2160)

Лична карта рег. бр. 18140, серија бр. 0336558, издадена од СВР — Титов Велес на Петре Јаки-мов Филиповски, с. Мамутчево — Титоввелешко. (2161)

Лична карта рег. бр. 1955, серија бр. 0720362, издадена од СВР — Гостивар на Алуш Максута Муслиу, с. Ломница — Гостивар. (2162)

Лична карта рег. бр. 8480, серија бр. 0704990, издадена од СВР — Гостивар на Томислав А. То-моски, с. Селце — Гостивар. (2163)

Лична карта рег. бр. 5904, серија бр. 0401714, издадена од СВР — Николе на Мијалчо Тодоров Гли-горов, ул. „11 октомври“ бр. 19 — Св. Николе. (2164)

СОДРЖИНА

Стр.

206. Правилник за полагање на судискиот испит	417
207. Упатство за ракување со кочаните — признаници и отчитување на наплатените износи	419
208. Наредба за начинот на снабдување потро- шувачите со електрична енергија во време на маловодието во 1956 година	423
209. Правилник за туристичко лоторување	423